



СЛУЖБЕН ВЕСНИК

НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

„Службен весник на СРМ“ излегува по потреба. Рок за рекламации 15 дена. Огласи според тарифата

Сабота, 29 јуни 1985
Скопје
Број 21
Год. XLI

Претплатата за 1985 година изнесува 2.000 динари. Овој број чини 120 дин. Жиро сметка 40100-603-12498

310.

Врз основа на член 83, став 1 од Законот за Извршниот совет на Собранието на СРМ („Службен весник на СРМ“ бр. 43/81), а во врска со член 42, став 1 од Законот за станбени односи („Службен весник на СРМ“ бр. 36/73), по претходно мислење од републичките органи и организации потпишаници на Самоуправната опогодба за заедничко користење на средствата од придонесот за станбена изградба од личните доходи на работниците во републичките органи и организации и во општествено-политичките организации, Извршниот совет на Собранието на СР Македонија донесе

ОДЛУКА

ЗА УСЛОВИТЕ, НАЧИНОТ И КРИТЕРИУМИТЕ ЗА ДОДЕЛУВАЊЕ СТАНОВИ И КРЕДИТИ ЗА СТАНБЕНА ИЗГРАДБА ВО ЛИЧНА СОПСТВЕНОСТ НА ФУНКЦИОНЕРИТЕ, РАКОВОДНИТЕ РАБОТНИЦИ И НА РАБОТНИЦИТЕ ВО РЕПУБЛИЧКИТЕ ОРГАНИ И ОРГАНИЗАЦИИ

I ОСНОВНИ ОДРЕДБИ

Член 1

Со оваа одлука се определуваат условите и начинот на доделување станови за службени потреби, станови на користење и кредити за станбена изградба во лична сопственост за потребите на функционерите, раководните работници и на работниците во републичките органи и организации (во натамошниот текст функционери, раководни работници и работници)

Член 2

Како републички органи и организации, во смисла на оваа одлука, се сметаат Собранието на СР Македонија, Претседателството на СР Македонија, Извршниот совет на Собранието на СР Македонија, општествено-политичките организации на Републиката, републичките органи на управата, републичките организации и републичките правосудни органи

Под условите и начинот одредени со оваа одлука се доделуваат станови за службени потреби, станови на користење и кредити за станбена изградба во лична сопственост на функционерите, раководните работници и работниците во работните заедници на републичките органи

II ДОДЕЛУВАЊЕ СТАНОВИ ЗА СЛУЖБЕНИ ПОТРЕБИ И СТАНОВИ НА КОРИСТЕЊЕ

1. Доделување станови за службени потреби

Член 3

Стан за службени потреби може да се додели на функционер за привремено користење до престанување на вршењето на функцијата

Член 4

Корисник на стан за службени потреби не се стекнува со станарско право на тој стан

Член 5

Корисникот на станот за службени потреби по престанувањето на вршењето на функцијата, должен е да го ослободи станот во рок од 30 дена од денот

на престанувањето на вршењето на функцијата, односно на работите и задачите.

Доколку функционерот не постапи во согласност со одредбите на став 1 од овој член, Комисијата поведува постапка за присилно исекување

Член 6

Станот за службени потреби може да биде ненаместен, делумно или наполно наместен

Во стан за службени потреби, што е делумно или наполно наместен, не може да се менуваат делови од мебелот и другата опрема што е вградена во тој стан

Член 7

За доделување стан за службени потреби се издава решение

Договорот за користење на стан за службени потреби го склучува функционерот на кого му е даден станот и Управата за заеднички работи

Со договорот од став 1 на овој член се утврдуваат условите и начинот на користење на станови за службени потреби а особено

— висината на надоместокот за користење на станот односно паражата,

— висината на надоместокот и условите за користење на мебелот и опремата,

— плаќањето на комуналните давачки (греене, вода, електрика и друго),

— времетраењето на користењето на станот

Член 8

При воекувањето во станот за службени потреби, корисникот на станот потпишува посебна признавица (реверс) за користењето на мебелот и другата опрема во тој стан.

При исекувањето од станот за службени потреби се прави записник во кој се внесуваат податоци за состојбата на мебелот и на другата опрема во тој стан

Корисникот на станот е должен штетата што ќе ја причини во станот за службени потреби или на мебелот и опремата во тој стан, да ја надомести

Член 9

На лицето на кое му се доделува стан за службени потреби, може да му се одобри привремено да престојува во Клубот на републичките органи и организации

Лицето на кого му е одобрен привремен престој во смисла на став 1 од овој член, учествува во трошоците за престојот, во височина што ја утврдува Управата за заеднички работи

2. Доделување станови на користење

Член 10

Стан на користење на функционер, на раководен работник и работник им се доделува врз основа на писмено барање

Барањето од став 1 на овој член ги содржи следниве податоци

— функцијата односно работите и задачите што ги обавува лицето и времето на траењето на мандатот,

— бројот на членовите на семејното домаќинство, нивната возраст, полот и здравствената состојба;

— дали има стан на користење и поблиски податоци за тој стан, а особено за големината и локацијата на станот,

— големината и локацијата на станот што бара да му биде доделен за користење.

Барањето од став 1 со сите потребни податоци и предлог за доделување до Комисијата го поднесува органот од член 2 на оваа одлука односно самоуправниот орган во работната заедница.

Покрај податоците од став 2 на овој член, подносителот на барањето е должен да даде и други податоци што се значајни за одлучување за доделување стан на користење, за должината на траењето на нерешеното станбено прашање, доколку се работи за тешка и трајна болест за здравствената состојба за својата и за здравствената состојба на членовите на неговото семејство, за учеството во НОБ и материјалната состојба на барателот и членовите на неговото семејство.

Член 11

Стан на користење може да му се додели на функционер, раководен работник и работник кој:

- нема стан или станбена зграда, кука за одмор или имот од поголема вредност,
- користи стан и бара замена на тој стан за помал;
- користи стан и бара замена на тој стан од иста големина,
- користи стан и бара замена на тој стан за поголем,
- обезбедува учество на сопствени средства.

Под стан, во смисла на став 1 од овој член, се подразбира стан во општествена сопственост и стан во лична сопственост.

Стан на користење може да се додели на функционер, раководен работник и работник, доколку обезбеди сопствено учество.

Учеството и висината на сопственото учество изнесува до 20% од вредноста на станот зависно од материјалната положба на корисникот на станот и членовите на неговото семејно домаќинство, доколку со закон или со друг самоуправен општ акт не е поинаку регулирано.

Комисијата од член 22 ќе ги утврди поблиските критериуми и мерилата за висината на сопственото учество.

Член 12

При доделувањето станови за користење на функционери, на раководни работници и на работници ќе се води сметка особено за:

- функцијата односно работите и задачите што ги вршат и работниот придонес во решавањето на работите и работните задачи;
- станбените услови;
- должината на работниот стаж;
- нерешеното станбено прашање;
- бројот на членовите на семејното домаќинство,

— здравствената состојба на барателот и на членовите на неговото семејно домаќинство, доколку се работи за тешка и трајна болест,

- учеството во НОБ,
- материјалната положба на барателот и на членовите на неговото семејство.

Големината на станот може да изнесува до 20 м² по член на семејно домаќинство, со исклучок за едночлено семејство до 30 м² и за двочлено семејно домаќинство до 50 м², но не повеќе од 100 м², без оглед на бројот на членовите на семејното домаќинство.

Под должина на траењето на нерешеното станбен проблем, во смисла на став 1 од овој член, се подразбира времето изминато од поднесувањето на барањето до републичкиот орган во кој ја врши функцијата, односно работата и работните задачи.

Под членови на семејно домаќинство, во смисла на став 1 од овој член, се подразбираат лицата што се сметаат за семејно домаќинство во смисла на Законот за станбени односи.

При доделување стан на користење ќе се води сметка особено за големината на станот, за локацијата и положбата на станот во зградата, за катот на кој се наоѓа станот, како и за другите околности

што се од значење за здравствената состојба на барателот на станот и за здравствената состојба на членовите на неговото семејно домаќинство.

По исклучок на одредбите од став 1, алинеја 6 од овој член, на функционер може по негово барање да му се додели и поголем стан, при што ќе се води сметка за карактерот на функцијата односно за работите и задачите што тој ги врши и за другите суштествени околности што се од значење за вршење на таа функција односно на тие работни задачи, односно до 20 м² повеќе од површината што му следува по критериумите.

Во согласност со критериумите на став 1 од овој член, органот од член 2 на оваа одлука односно самоуправниот орган на работна заедница утврдува листа на редослед за доделување станови за користење на функционери, раководни работници и работници (во натамошниот текст листа на редослед).

Член 13

За доделување стан на користење се издава писмено решение.

Решението од став 1 на овој член ги одржи: името на лицето на кого му се доделува стан, неговата функција односно работите и задачите што ги врши, назначување на станот (зградата, улицата, бројот на станот, површина на станот, бројот и датумот на решението).

Врз основа на решението од став 1 на овој член се склучува договор за користење на станот со Здружената самоуправна интересна заедница на станувањето на град Скопје.

Член 14

На функционер, раководен работник и работник ако не му е решено станбеното прашање може да му се додели стан на користење.

Член 15

За доделување станови на органите од став 2 одлучува Комисијата од член 22.

Во рамките на доделените станови од став 1 за доделување стан на користење на функционерите одлучува органот од член 2.

Решението за доделување стан на користење врз основа на известување на органот го издава Комисијата од член 22 на оваа одлука.

Член 16

За доделување на станови на работните заедници на органите од член 22 одлучува Комисијата од член 22.

За доделување стан на користење на работниците и раководните работници во рамките на доделените станови на работната заедница на органот одлучува самоуправниот орган под условите и на начин определени со самоуправните општи акти.

Решението за доделување стан на користење врз основа на одлуката на работната заедница на органот го издава Комисијата.

Заради подобрување на кадровската структура на работниците во републичките органи и организации, по предлог на органот Комисијата од член 22 на оваа одлука може да додели одреден број станови на користење.

III ДОДЕЛУВАЊЕ КРЕДИТИ НА ФУНКЦИОНЕРИ, РАКОВОДНИ РАБОТНИЦИ И РАБОТНИЦИ

Член 17

На функционерите, раководните работници и работниците им се доделуваат кредити за станбена изградба за следниве намени:

- за изградба и купување стан или станбена зграда во лична сопственост,
- за доградба и надградба на семејна станбена зграда во лична сопственост;
- за подобрување на условите на станувањето во стан или станбена зграда во лична сопственост и тоа за (адаптација на станот односно станбената

зграда, заради зголемување на бројот на собите, одржување на кровната конструкција, воведување на парно греење, односно поврзување или поголема реконструкција на основните комунални инсталации).

Член 18

На функционерите, раководните работници и на работниците им се доделуваат кредити за следниве износи и под следниве услови:

— за купување и изградба на стан односно семејна зграда во лична сопственост — до 30% од цената на станот односно станбената зграда и не на многу до 20 м² по член на семејното домаќинство, но не повеќе од 100 м²,

— за доградба односно надградба на станбена зграда во лична сопственост — до 30% од цената на доградбата односно надградбата и тоа за површина од која, заедно со постојната површина на станбената зграда, не е поголема од 20 м² по член на семејното домаќинство, но не повеќе од 100 м².

— за подобрување на условите на станувањето во стан односно станбена зграда во лична сопственост — до 25% од вредноста на работите на адаптацијата на станот или станбената зграда,

— условите за доделување кредити во однос на рокот на отплатата и каматната стапка на кредитот не можат да бидат поповолни од условите за добивање станбен кредит определени од банките.

Член 19

Право на станбен кредит имаат функционерите, раководните работници и работниците кои

— не се носители на станарско право на стан во општествена сопственост, освен во случаи ако поднесат писмена изјава дека општествениот стан ќе го отстапат на давателот на станот,

— немаат во лична сопственост стан односно станбена зграда, кука за одмор или има имот од поголема вредност освен во случаите утврдени во член 17, алинеја 3 за подобрување на условите за станувањето;

— не користеле кредит за станбена изградба во лична сопственост односно користеле кредит за оваа намена во помал од износот утврден со критериумите утврдени во член 18 од оваа одлука,

— функционерите, раководните работници и работниците кои имаат стан во лична сопственост односно станбена зграда, чија станбена површина е помала од 20 м² по член на семејно домаќинство а средствата им се потребни за намените утврдени во член 17, алинеја 2, може да му се додели станбен кредит под услов да немаат кука за одмор или имот од поголема вредност

Доколку член на семејното домаќинство на барателот на кредитот користи односно користел кредит за намените од член 18 на оваа одлука на барателот на кредитот може да му се одобри кредит во износ што заедно со кредитот на членот на семејно домаќинство не го надминува износот со овие критериуми.

Член 20

При одлучувањето за одобрување на кредити за станбена изградба во лична сопственост, приоритет имаат функционерите, раководните работници и работниците кои немаат стан или станбена зграда во лична сопственост односно не се носители на станарско право на стан или станбена зграда во општествена сопственост, при што ќе се води сметка за критериумите утврдени во членовите 12 и 18 од оваа одлука

Член 21

Барањето за доделување кредит за станбена изградба, функционерите го доставуваат до органот во кој ја вршат функцијата а работниците и раководните работници до органот на самоуправувањето до работната заедница.

Барањето од став 1 на овој член со сите потребни податоци и предлог за доделување го поднесува до Комисијата органот од член 2 односно самоуправниот орган во работната заедница.

IV КОМИСИЈА ЗА СТАНБЕНИ ПРАШАЊА ПРИ ИЗВРШНИОТ СОВЕТ НА СОБРАНИЕТО НА СР МАКЕДОНИЈА

Член 22

Работите во врска со доделувањето на станови на функционерите, раководните работници и работниците врз основа на поднесените барања и мислење за утврдениот приоритет во својот орган односно во работната заедница, ги врши Комисијата за станбени прашања при Извршниот совет на Собранието на СР Македонија.

Работите во врска со доделувањето кредити за станбена изградба на функционерите го врши Комисијата за станбени прашања при Извршниот совет а работите во врска со доделувањето на кредити за станбена изградба за работниците и раководните работници ги врши Комисијата утврдена со Самоуправната спогодба за заедничко користење на средствата од придонесот за станбена изградба од личните доходи на работниците во републичките органи и организации и во општествено-политичките организации

Стручните и административните работи за потребите на Комисијата од став 1 на овој член ги врши Стручната служба на Извршниот совет на Собранието на СР Македонија

V ПРЕОДНИ И ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ

Член 23

Со донесувањето на оваа одлука престанува да важи Одлуката за начинот и условите за давање станови на користење на функционерите што ги избира односно именува Собранието на СРМ и на функционерите во општествено-политичките организации и Критериумите за условите и начинот на одобрување кредити од средствата од придонесот за станбена изградба од личните доходи на работниците и функционерите во органите и организациите што се финансираат од Републичкиот буџет, наменети за станбена изградба во лична сопственост.

Член 24

Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Социјалистичка Република Македонија“

Бр 23-1905/1-84

27 декември 1984 година

Скопје

Претседател
на Извршниот совет,
Драгољуб Ставрев, с. р.

311.

Врз основа на член 95-а од Законот за патишта („Службен весник на СРМ“, бр. 15/80, 26/80 и 18/82), Извршниот совет на Собранието на Социјалистичка Република Македонија донесе

О Д Л У К А

ЗА ВИСИНАТА НА ПОСЕБНИОТ НАДОМЕСТОК ШТО СЕ ПЛАЌА ЗА ДРУМСКИТЕ МОТОРНИ ВОЗИЛА

Член 1

Со оваа одлука се пропишува висината на посебниот надоместок што се плаќа за друмските моторни возила за давање техничка помош и информации на моторизираниите учесници во сообраќајот и на јавните патишта, за отстранување од јавните патишта на општествените возила и возилата во дефект, како и за други работи од значење за непречено и безбедно одвивање на сообраќајот на јавните патишта.

Член 2

Посебниот надоместок што се плаќа за друмските моторни возила изнесува:

1. За патнички автомобили, автобуси и товарни моторни возила 150,00 дин.
2. За мотоциклите 30,00 дин

Член 3

Посебниот надоместок се плаќа при регистрација на друмските моторни возила.

Член 4

Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Социјалистичка Република Македонија“.

Бр 23-873/1
13 јуни 1985 година
Скопје

Потпретседател
на Извршниот совет,
Кочо Тулевски, с р

312.

Врз основа на член 2 и 21 од Законот за евиденциите во областа на здравството („Службен весник на СРМ“ бр. 37/79), претседателот на Републичкиот комитет за здравство и социјална политика пропишува

У П А Т С Т В О ЗА НАЧИНОТ НА ВОДЕЊЕ НА ЕВИДЕНЦИИТЕ ВО ОБЛАСТА НА ЗДРАВСТВОТО

Член 1

Со ова упатство се уредува начинот на водење на евиденциите во областа на здравството

Член 2

Евиденциите на податоците во областа на здравството се водат преку

1. индивидуални извештаи,
2. извештаи на организации и заедници

Член 3

Индивидуалните извештаи се следните

1. за малигните заболувања — образец МЗС-01,
2. за шеќерна болест — образец МЗС-02,
3. за исхемична болест на срцето — образец МЗС-03;
4. за бубрежна инсуфициенција — образец МЗС-04,
5. за психози — образец МЗС-05,
6. за алкохолизам и други зависности — образец МЗС-06;
7. за професионални заболувања — образец МЗС-07,
8. за ревматска треска — образец МЗС-08,
9. за интоксикации (труења) — образец МЗС-09,
10. за сообраќајниот траматизам — образец МЗС-10.

Евиденциите се водат на обрасци кои се оставен дел на ова упатство

Член 4

Извештаите на организациите и заедниците се следните

1. извештај за потрошените парични средства за задолжителните видови на здравствена заштита — образец МЗС-11,
2. извештај за паричните средства за здравствена заштита на работниците, работните луѓе и граѓаните од Социјалистичка Република Македонија, кои се лекуваат во другите социјалистички републики и автономни покраини и во странство — образец МЗС-12,
3. Извештај за инвестиционите вложувања — образец МЗС-13,
4. Извештај за медицинските апарати и инструменти чија набавна вредност изнесува над 50 000 динари — образец МЗС-14

Овие евиденции се водат на обрасците кои се составен дел на ова упатство.

Член 5

Во индивидуалните извештаи од член 3 став 1 точка 1 до 10 од ова упатство се запишуваат општи и медицински податоци.

Претходно се запишува називот на организацијата на здружениот труд од областа на здравството (здравствена организација) која го доставува извештајот и се пополнува матичниот број кој што е одреден од Републичкиот завод за статистика при регистрирањето на истата.

Организационата единица — се запишува називот на организационата единица во која се евидентира заболувањето, односно состојбата и се пополнува редниот број одреден од Републичкиот завод за статистика при регистрирањето на здравствената организација, доколку се работи за организационата единица во состав. Ако редниот број не е одреден се запишува 000.

Се запишуваат називите на местото и општината во која се наоѓа здравствената организација која го доставува извештајот Општината се шифрира спрема важечкиот општок на општини и шифри издадени од Сојузниот завод за статистика.

Член 6

Општите податоци се запишуваат на првата страна на сите пропишани обрасци со член 3 и ги содржат следните белези

1. Име, презиме и претходно презиме доколку е изменето и единствен матичен број.

Овој податок се зема од личната карта на болниот.

2. Пол,

Полот е основно витално обележје со можни модалитети машки-женски Се заокружува бројот на соодветниот модалитет

3. Ден, месец и годината на раѓањето

Денот, месецот и годината на раѓањето се запишуваат од здравствената легитимација, односно од друга важечка исправа.

4. Брачна состојба

Податокот за брачната состојба се утврдува врз основа на изјава на болниот. Се заокружува бројот после модалитетот неженет-немажена, женет-мажена, вдовец-вдовица, разведен-разведена.

5. Занимање.

Овој податок се запишува врз основа на изјава на болниот.

Занимањето се запишува според решението за единствената стандардна класификација на занимањата („Службен лист на СФРЈ“ бр. 28/72 и 36/77)

За активните лица се запишува потполниот назив на занимањето што лицето го врши за стекнување на средства за живот, како на пример: градежен работник, сидар, дрводелец, машински инженер во погон за производство, машински инженер во проектантско биро, машински инженер во орган на управа, милиционер, свештеник и др. Не е правилно запишување на воопштени одговори како на пример: работник, службеник и др

За лица кои не работат, а имаат лични приходи се запишува основот по кој го стекнува приходот, како на пример: пензионер, корисник на социјална помош и др. За пензионерите се запишува и занимањето што го вршеле пред пензионирањето на ист начин како и кај активните лица.

За издржуваниите лица, односно лицата кои немаат сопствени приходи се запишува својството поради што се издржувани како на пример: домаќинка, ученик, студент, лице неспособно за работа и др

За лица кои привремено се невработени се запишува занимањето за кое е лицето оспособено, како на пример: наставник — невработен, металостругар — невработен, лекар — невработен и др.

6. Место и адреса на постојано живеење

Се запишува адресата, називот на населено место и општината во која лицето живее. Овој податок се зема од здравствената легитимација односно личната исправа на болниот.

7. Вид на здравствена заштита

Се заокружува бројот на видот на здравствената заштита и тоа:

- задолжителен вид на здравствена заштита,
- здравствена заштита на работници која се остварува во обем договорен во рамките, односно преку СИЗ за здравствена заштита,
- здравствена заштита на земјоделци која се остварува во обем договорен во рамките, односно преку СИЗ за здравствена заштита и
- здравствена заштита што се обезбедува за случаи на несреќа при работата и професионални заболувања

3 Регистарскиот број на обврзникот на придонесот содржи десет цифрени места. Првата цифра ја означува републиката следните три бројки ја означуваат општината, следните пет бројки ја означуваат основната организација на здружен труд, а десеттата бројка е контролна бројка. Овој полаток се зема од здравствената легитимација на болниот.

Шифрата на дејноста ја определува областа, гранката, групата и подгрупата на дејноста на организацијата или заедницата.

9 Назив на самоуправната интересна заедница, односно на друг обврзник кој ги поднесува трошоците за дадената здравствена заштита, а се шифрира според кодексот на самоуправната интересна заедница изготвен од Републичката самоуправна интересна заедница за здравствена заштита.

Член 7

Медицинските податоци кои се запишуваат во индивидуалните извештаи од член 3 точки 1 до 10 на сва упатство се внесуваат како продолжение на општите податоци и почнуваат да се нумерираат со број 10.

Медицинските податоци се запишуваат на следниот начин:

1 Дијагноза

Се запишува полниот латински назив на заболувањето односно повредата, врз основа на комплетни клинички, лабораториски, рентгенски и други наоди.

Шифрата на дијагнозата се запишува со четири бројки, според важечката ревизија на Меѓународната класификација на болестите, повредите и причините за смрт и тоа за:

- малигните заболувања од 140 0 до 208 9 и 230 0 до 239 9,
- шеќерна болест од 250 0 до 250 9 и 251 0,
- исхемичко заболување на срцето од 410 0 до 414 9 и 426 0 до 427 9,
- бубрежна инсуфициенција од 584 0 до 584 9 и 585 и 586
- психози од 290 0 до 299 9,
- алкохолизмот и другите зависности од 303 0 до 304 9,
- професионалните заболувања се внесуваат шифрите на професионалните болести утврдени со Општествениот договор за листата на професионалните болести („Сл. лист на СФРЈ“ бр 40/75),
- ревматска треска од 390 0 до 392 9 и 393 0 до 398 9,
- интоксикација од 960 0 до 989 9 и според Е листата на Меѓународната класификација на болестите, повредите и причините за смрт (IX-та ревизија) од Е 850 0 до Е 869 9 од Е 930 0 до 952 9, Е 962 0 до Е 962 9, Е 972, Е 980 до Е 982 9 и Е 997 9,
- сообраќајни трауми од 800 0 до 959 9

За малигните заболувања се запишува и хистолошко-цитолошката дијагноза и се шифрира според морфологијата на неоплазмите, страна 511 до 531 од Меѓународната класификација на болестите, повредите и причините за смрт.

2 Дата на првото утврдување на дијагнозата (заболувањето) односно зависноста

Со арапски бројки се запишува денот, месецот и годината кога за прв пат е утврдено заболувањето. На пример заболувањето е утврдено на 4 јули 1984 година. Се запишува ден 04, месец 06, година 84. Во индивидуалниот извештај за психозите се запишува: а) дата на првата хоспитализација на болниот на начин пропишан погоре и б) времетраењето на првата хоспитализација изразено во денови.

3 Дата на пријавување на дијагнозата.

Со арапски бројки се запишува денот, месецот и годината на запишувањето во индивидуалниот извештај, на начин пропишан за првото утврдување на дијагнозата. Кај евиденцијата на психозите люд А) се запишува датата на прием на болниот во стационарната установа и под б) датата на испис на болниот, на начин пропишан погоре.

4 Вид на лекувањето

Се заокружува бројот на соодветниот модалитет, односно можен одговор.

5 Исход на лекувањето

Се заокружува бројот на соодветниот модалитет, односно можен одговор.

6 Кај евиденцијата на малигните заболувања податоците за:

а) фаза на заболувањето (почетна, напредната, терминална) — се запишуваат според „TNM класификацијата на малигните неоплазми“ се заокружување на бројот на соодветната Т и N фаза,

б) метастази — се заокружува бројот после соодветниот одговор (не постојат, постојат), а во однос на локализацијата се заокружува бројот на еден од модалитетите.

7 Кај евиденцијата на шеќерната болест — видот на шеќерната болест се евидентира со заокружување на бројот на еден од наведените видови.

8 Кај евиденцијата на исхемичната болест на срцето — факторите за ризикот се евидентираат со заокружување на бројот на еден од можните одговори.

9 Кај евиденцијата на бубрежната инсуфициенција податоците за:

а) причина, односно вид на заболување што довело до бубрежна инсуфициенција — се наведува причината, односно заболувањето кое што предизвикало појава на акутна или хронична бубрежна инсуфициенција и се запишува шифрата на тоа заболување спрема важечката ревизија на Меѓународната класификација на болестите, повредите и причините за смрт.

б) вид на бубрежна инсуфициенција — се заокружува бројот на еден од наведените видови,

в) користена дијализа — се заокружува еден од можните одговори.

10 Кај евиденцијата на професионалното заболување податоците за:

а) видот на штетноста што довела до професионално заболување — се запишува кој е непосредниот предизвикувач на заболувањето, според Општествениот договор за листата на професионалните болести („Сл. лист на СФРЈ“ бр 40/75),

б) времето на спреченост за работа за време на лекувањето од професионални заболувања — се запишува бројот на деновите на спреченоста за работа;

в) рехабилитација — се заокружува еден од можните одговори.

11 Кај евиденцијата на ревматска треска податоците за:

а) главните знаци на заболувањето се евидентираат со заокружување на бројот на еден од наведените знаци на заболувањето,

б) претходно прележаната стрептокожна инфекција — се заокружува бројот на еден од можните одговори,

в) прва атака и број на рецидиви — за прва атака се заокружува бројот на еден од можните одговори, а за бројот на рецидивите се запишува дали е тоа прв, втор или трет рецидив, не сметајќи ја првата атака,

г) профилакса на рецидивот на заболувањето — се заокружува бројот на еден од можните одговори.

12. Кај евиденцијата на интоксикациите (троењата) податоците за:

а) причина, односно вид на интоксикација (суицид, акцидент, криминал и др.) — се запишува надворешната причина односно видот на интоксикацијата според Е листата на Меѓународната класификација на болестите, повредите и причините за смрт и се запишува шифрата од споменатата листа,

б) рецидив — се заокружува бројот на еден од можните одговори. Доколку постои рецидив се наведува кој е по ред;

в) последици од интоксикацијата — се заокружува еден од можните одговори;

г) време на попреченоста за работа за време на лекувањето — се наведува бројот на деновите на попреченоста за работа;

д) рехабилитација — се заокружува бројот на еден од модалитетите.

13. Кај евиденцијата на сообраќајниот траматизам податоците за:

а) време на настанувањето на повредата — се запишува со арапски бројки, часот, денот, месецот и годината и се наведува и денот во седмицата. На пример: повредата настанала во понеделник на 6 април 1981 година во 9 часот. Се запишува: час 09,00, ден 06, месец 04, година 81, ден во седмицата понеделник (1);

б) сообраќајно средство кое предизвикало повреда — се заокружува бројот на еден од модалитетите, односно се наведува сообраќајното средство;

в) фактори на ризикот — се заокружува бројот на еден од дадените одговори односно се наведуваат комбинирани фактори на ризик;

г) место на укажување на прва помош — се заокружува бројот на еден од дадените одговори;

д) кој укажал прва помош — се заокружува бројот на еден од дадените одговори;

е) дата и час на укажување на медицинска помош на повредениот — со арапски бројки се запишува часот и датата на укажување на медицинска помош на повредениот. На пример: медицинска помош на повредениот му е укажана во 10 часот и 30 минути на 6 април 1981 година. Се запишува: час 10.30, ден 06, месец 04, година 81.

Член 8

Во извештаите на организациите и заедниците од член 4 став 1 точка 1 до 4 податоците од ова упатство се запишуваат на следниот начин

1. Во извештајот за потрошените парични средства за задолжителните видови на здравствена заштита податоците за:

а) потрошените средства за: целосна здравствена заштита на децата и младинците до 20-годишна возраст, на лицата над 65 годишна возраст и на лица над 20 годишна возраст на кои според прописите за инвалидско и пензиско осигурување им е утврдено загубување на работна способност; откривање, спречување и лекување на заразните заболувања што подлежат на задолжително пријавување; нега и лекување на душевни болни, кои поради природата и состојбата на болеста можат да го загрозат својот живот и животот на другите лица или да ги оштетат материјалните добра; здравствена заштита на жените во врска со бременоста, породувањето, мајчинството, контрацепцијата и активностите и мерките за планирањето на семејството; здравствена заштита на училишната младина и студентите до 26 односно 27-годишна возраст, и тоа преку: систематски прегледи и имунизација, заштита и лекување на забите и устата, протетички и рехабилитациони мерки кај оштетувањето и аномалиите на видот и слухот и кај ортопедските аномалии и деформитети; спречување, рано откривање и лекување на малигните заболувања, шеќерната болест, прогресивните невромускулни заболувања и хемофилијата; бубрежните заболувања што се третираат со хронична дијализа; нега и лекување на алкохоличари и наркомани; откривање, спречување и лекување на ревматската треска и нејзините компликации кај младината до 26-годишна возраст и активности за здравствено воспитување — во соодветните графи на образецот (под реден бр од 1 до 12) се запишува вкупниот износ на потрошените парични средства на крајот на секое полугодие, поодделно за секој вид задолжителна здравствена заштита.

б) вкупно потрошените парични средства за задолжителните видови на здравствена заштита на целокупното население во Републиката — се запишува во соодветната графа на образецот (означена со

вкупно 1—12) сумираниот износ на средствата исплатени за сите видови задолжителна здравствена заштита на крајот на секое полугодие.

2. Во извештајот за паричните средства за здравствена заштита на работниците и другите работни луѓе и граѓаните од Социјалистичка Република Македонија, кои се лекуваат во другите социјалистички републики и автономни покраини и во странство, на крајот на секое полугодие податоците за износот на паричните средства се запишуваат во соодветните графи на образецот и тоа: вкупниот износ и одделно за секоја социјалистичка република, односно автономна покраина, односно странство, како и одделно за секој вид здравствена заштита (примарна, специјалистичко-консултативна и болничка).

3. Во извештајот за инвестиционите вложувања податоците се запишуваат на крајот на секое полугодие во соодветните графи на образецот одделно за вредноста на инвестиционите вложувања во текот на годината, пресметковната вредност на инвестициите, пречекорувањето на инвестициите, одделните извори на финансирање, структурата на вложувањата (прадежни објекти, опрема и др), како и вкупниот износ на вложувањата, сите изразени во илјади динари

4. Во извештајот на медицинските апарати и инструменти чија набавна вредност изнесува над 50 000 динари на крајот на секое полугодие податоците се запишуваат во соодветните графи на образецот (изразени во илјади динари) и тоа за:

а) називот на апаратот, односно инструментот — се запишува оној назив што го утврдил производителот;

б) година на набавката — се запишува годината запишана во фактурата и годината на производството;

в) називот на фирмата што го произвела апаратот односно инструментот — се запишува оној назив кој е втиснат на апаратот, односно инструментот и називот кој е запишан на фактурата;

г) земјата во која е произведен апаратот односно инструментот се запишува според податоците од фактурата;

д) набавната вредност — се утврдува според износот назначен во фактурата;

е) сегашната вредност — се утврдува според книговодствената евиденција;

ж) вкупно — се сумира одделно набавната и сегашната вредност на медицинските апарати и инструменти

Член 9

Индивидуалните извештаи се водат за секое лице кај кое е утврдено заболување од член 3 ст 1 точка 1 до 10 од ова упатство

Општите и медицинските податоци во индивидуалните извештаи се запишуваат со печатни букви и се врши шифрирање на податоците, односно се заокружува бројот на модалитетот во соодветната кутичка за механистичка или друга натамошна обработка на податоците

Индивидуалните извештаи се пополнуваат во три идентични примероци (под индигото).

Член 10

Извештаите од член 4 став 1 точка 1 до 4 од ова упатство се пополнуваат со печатни букви и во три идентични примероци (под индигото)

Член 11

Ова упатство влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Социјалистичка Република Македонија“

Бр 01-01-2480

17 јуни 1985 година

Скопје

Претседател
на Републичкиот комитет
за здравство и социјална
политика,
Каменчо Ѓоргов, с.р.

Републички комитет за здравство
и социјална политика

Закон за евиденција
во областа на здрав- Образец МЗС - 01
ството ("Сл.весник
на СРМ", бр.37/79)

Организација на здружен труд во областа
на здравството

матичен број

Организациона единица

реден број 1111

Mecto

Општина

ИНДИВИДУАЛЕН ИЗВЕШТАЈ ЗА

1. Име и презиме (за мажени и моминско) _____

- единствен матичен број од л.к. _____
2. Пол:
- машки 1
- женски 2
3. Ден, месец и година на раѓањето _____
4. Брачна состојба:
- неженет - немажена 1
- женет - мажена 2
- вдовец - вдовица 3
- разведен - разведена 4
5. Занимање: _____
(кус опис на работата што ја врши) _____
6. Место и адреса на постојано живеење:
Место _____ Општина _____
Ул. и бр. _____
7. Вид на здравствена заштита:
- Задолжителен вид на здравствена заштита 1
- здравствена заштита на работници која се остварува во обем договорен во рамките односно преку СИЗ за здравствена заштита 2
- здравствена заштита на земјоделци која се остварува во обем договорен во рамките односно преку СИЗ за здравствена заштита 3
- здравствена заштита што се обезбедува за случаи на несреќи при работа и професионални заболувања 4
8. Регистарски број (од здрав.легитимација) _____
Шифра на дејност (од здрав.легитимација) _____
9. Назив на самоуправниот интересен засаднина односно на друг обврзник кој ги поднесува трошоците за дадената здравствена заштита _____

Образец МЗС - 01

ИНДИВИДУАЛЕН ИЗВЕШТАЈ ЗА МАЛИГНО ЗАБОЛУВАЊЕ

10. Дијагноза

а) Клиничка _____

Шифра _____

б) Хистолошко-цитолошка _____

Шифра _____

11. Дата на првото утврдување на дијагнозата:
ден _____ месец _____ година _____12. Дата на пријавување на дијагнозата:
ден _____ месец _____ година _____

13. Фаза на заболувањето: (почетна, напредната, терминална) според TNM класификација

а) "TIS"=1 "T₀"=2 "T₁"=3 "T₂"=4 "T₃"=5 "T₄"=6б) "N₀"=1 "N₁"=2 "N₂"=3 "N₃"=4 "N₄"=5

14. Метастази:

а) непостојат 1
постојат 2

б) Локализација:

- инситу (само врз основа на хистолошки наод) 1
- локализиран 2
- регионално раширен 3
- со инфилтрација на лимфните жлезди 4
- без инфилтрација на лимфните жлезди 5
- оддалечена или дифузна проширеност, генерализација 6

15. Вид на лекувањето:

- а) -оперативно 1
- со зрачење 2
- хемотерапија 3
- симптоматско 4
- комбинирано 5

- б) - амбулантно-поликлинички 1
- стационарно 2

16. Исход на лекување:

- излекуван 1
- подобрен 2
- неизлекуван 3
- умрел - обдуширан 4
- умрел - необдуширан 5

Дата _____

М.П. _____

Лекар, _____

Забелешка:

Се пријавуваат сите случаи на заболувања чија шифра по IX-та ревизија на меѓународната класификација на болестите, повредите и причините за смрт е од 140.0 до 208.9 и 230.0 до 239.9

Образец МЗС - 02

ИНДИВИДУАЛЕН ИЗВЕШТАЈ ЗА ШЕЌЕРНА БОЛЕСТ

10. Дијагноза

а) клиничка: _____

Шиѣра

////

б) лабораториски наод:

-	IMA		1
-	Hema		2

- нема

11. Дата на првото утврдување на дијагнозата
ден месец година

///

52. Датум на пријавување на дијагнозата
ден _____ месец _____ година _____

///

13. Вид на шејерната болест:

- латентен	1
- субклиничен	2
- манифестен-инсулин зависим	3
- манифестен-инсулин независен.....	4

- субклиничен 2

- манифестен-инсулин зависен 3

- манифестен-инсулин независен..... 4

14. Вид на лекувањето:

а) - со диета и со лекови	1
- со диета	2

- со диета 2

б) - амбулантно-поликлинички..... 1

- стационарно 2

15. Исход на лекувањето:

- излекуван	1
- подобрен	2
- неизлекуван	3
- умрел - обдуширан	4
- умрел - необдуширан	5

- подобрен 2

- неизлекуван 3

- умрел - обдуциран 4

- умрел - необдуциран 5

Дата

М.П.

Лекар

Забелешка: Се пријавува шеќерна болест со шифра 250.0 до 250.9 и 252.0 по IX-та ревизија на Меѓународната класификација на болестите, повредите и причините за смрт

Образец МЗС - 03

ИНДИВИДУАЛЕН ИЗВЕШТАЈ ЗА ИСКЕМИЧНА БОЛЕСТ НА СРЦЕТО

10. Дијагноза

а) клиничка _____

Шифра _____

/ / / / /

б) лабораториски наод:

- има 1
 - нема 2

11. Присутни фактори на ризикот:

да

не

а) зголемен холестерол во крвта 1 2
 - покачен крвен притисок 1 2
 - шеќерна болест 1 2
 - стрес 1 2
 - надхранетост 1 2
 - зголемена мочна киселина 1 2
 - наследна предиспозиција 1 2
 - во текот на работата претежно седи 1 2
 - во текот на работата претежно се движи 1 2
 - на работното место е изложен на бучава 1 2
 - изложен на брзање 1 2
 - изложен на расправи 1 2
 - дали конзумира алкохол 1 2
 - дали пие кафе 1 2

б) пушење:

- пуши активно 1
 - не пуши 2
 - пушел порано 3

12. Дата на првото утврдување на дијагнозата:

ден _____ месец _____ година _____

/ / / / /

13. Дата на пријавувањето на дијагнозата:

ден _____ месец _____ година _____

/ / / / /

14. Вид на лекувањето:

а)

- медикаментозно 1
 - со пејсмејкер 2
 - реанимација 3
 - со други методи 4
 - комбинирано (наведи кои) 5

б)

- амбулантно-поликлинички 1
 - стационарно 2

15. Исход на лекувањето:

- излекуван 1
 - подобрен 2
 - неизлекуван 3
 - умрел-обдуширан 4
 - умрел - необдуширан 5

Дата _____

М.П. _____

Лекар _____

Забелешка: _____

Се пријавуваат искемичните заболувања со шифра од 410 до 414.9 и 426 до 427.9 по IX-та ревизија на Меѓународната класификација на болестите, повредите и причините за смрт

Образец МЗС - 04

ИНДИВИДУАЛЕН ИЗВЕШТАЈ ЗА БУБРЕЖНА ИНСУФИЦИЈЕНЦИЈА

10. Дијагноза

а) клиничка _____
 Шифра _____

б) лабораториски наод

- има 1
 - нема 2

11. Причина, односно вид на заболувањето што довело до бубрежна инсуфициенција

 Шифра _____

12. Вид на бубрежна инсуфициенција:

- акутна 1
 - хронична во фаза на урамнотеженост 2
 - хронична во фаза на интермитирачко влошување 3
 - хронична во фаза на терминалност 4

13. Дата на првото утврдување на дијагнозата

ден _____ месец _____ година _____

14. Дата на пријавување на дијагнозата

ден _____ месец _____ година _____

15. Вид на лекување:

а) медикаментозно 1
 - пресадување на бубрег 2
 - друго (наведи кое) 3
 б) амбулантно-поликлинички 1
 - стационарно 2

16. Користена дијализа:

- да 1
 - не 2

17. Исход на лекувањето:

- излекуван 1
 - подобрен 2
 - неизлекуван 3
 - умрел - обдуширан 4
 - умрел - необдуширан 5

Дата

М.П.

Лекар

Забелешка: Се пријавуваат заболувањата со шифра од 584,0 до 584,9, 585 и 586 по IX-та ревизија на Меѓунаордната класификација на болестите, повредите и причините за смрт

Образец МЗС - 05

ИНДИВИДУАЛЕН ИЗВЕШТАЈ ЗА ПСИХОЗИ

10. Дијагноза: _____

Шифра

____/____/____/____/____/

11. Дата на првото утврдување на дијагнозата
односно датум на првата хоспитализација:
ден _____ месец _____ година _____

____/____/____/____/____/

12. Времетраење на првата хоспитализација
(во денови)

____/____/____/

13. Дата на приемот на болниот
ден _____ месец _____ година _____

____/____/____/____/____/

14. Дата на испис на болниот:
ден _____ месец _____ година _____

____/____/____/____/____/

15. Вид на лекувањето:

- | | |
|------------------------|---|
| - медикаментозно | 1 |
| - психотерапија | 2 |
| - комбинирано | 3 |
- (да се наведе кое)

16. Исход на лекувањето:

- | | |
|-----------------------------|---|
| - излекуван | 1 |
| - подобрен | 2 |
| - неизлекуван | 3 |
| - умрел - обдуциран | 4 |
| - умрел - необдуциран | 5 |

Дата

М.П.

Лекар

Забелешка: Се пријавуваат психозите со шифра од 290.0 до 299.9 по IX-та ревизија на Меѓународната класификација на болестите, повредите и причините за смрт

Образец МЗС - 06

ИНДИВИДУАЛЕН ИЗВЕШТАЈ ЗА АЛКОХОЛИЗАМ И ДРУГИ ЗАВИСНОСТИ

10. Дијагноза

а) клиничка: _____

Шифра

/ / / / /

б) лабораториски наод

- има 2
 - нема 2

11. Дата на првото утврдување на зависноста
ден _____ месец _____ година _____

/ / / / /

12. Дата на пријавувањето на дијагновата
ден _____ месец _____ година _____

/ / / / /

13. Вид на лекувањето:

а) - медикаментозно 1
 - психотерапија 2
 - хипноза 3
 - оперативна 4
 б) - амбулантно-поликлинички 1
 - стационарно 2

14. Исход на лекувањето:

- излекуван 1
 - подобрен 2
 - неизлекуван 3
 - умрел - обдуциран 4
 - умрел - необдуциран 5

Дата

М.П.

Лекар

Забелешка: Се пријавуваат синдроми за зависноста од алкохол со шифра 303 и други зависности со шифра 304.0 до 304.9 по IX-та ревизија на Меѓународната класификација на болестите, повредите и причините за смрт

Образец МЗС - 07

ИНДИВИДУАЛЕН ИЗВЕШТАЈ ЗА ПРОФЕСИОНАЛНО ЗАБОЛУВАЊЕ

10. Дијагноза (заснована врз комплетни лабора-
ториски и други наоди) _____

Шифра

11. Дата на првото утврдување на заболувањето:
ден _____ месец _____ година _____12. Дата на пријавување на дијагнозата:
ден _____ месец _____ година _____13. Вид на штетноста што довела до професионално
заболување _____

14. Вид на лекувањето

- | | |
|-----------------------------------|---|
| а) - медикаментозно | 1 |
| - бањско-климатско | 2 |
| - медицинска рехабилитација | 3 |
| - оперативен | 4 |

- | | |
|------------------------------------|---|
| б) - амбулантно-поликлинички | 1 |
| - стационарно | 2 |

15. Време на попреченоста за работа за време
на лекувањето _____
(изразено во денови)

16. Рехабилитација

- | | |
|------------------------|---|
| - медицинска | 1 |
| - професионална | 2 |
| - комбинирана | 3 |
| - не е приложена | 4 |

17. Исход на лекувањето:

- | | |
|-----------------------------|---|
| - излекуван | 1 |
| - подобрен | 2 |
| - неизлекуван | 3 |
| - умрел - обдуциран | 4 |
| - умрел - необдуциран | 5 |

Дата

М.П.

Лекар

Забелешка: Се пријавуваат сите професионални заболувања (52) од-
редени во "Општествениот договор за листа на професио-
налните болести" во "Службен лист на СФРЈ", бр. 40 од
15 август 1975 година

Образец МЗС - 08

ИНДИВИДУАЛЕН ИЗВЕШТАЈ ЗА РИВМЕТСКА ТРЕСКА

10. Дијагноза

а) клиничка _____

Шифра

/ / / / /

б) лабораториски наод:

- има 1

- нема 2

11. Дата на првото утврдување на дијагнозата
ден _____ месец _____ година _____

/ / / / /

12. Дата на пријавувањето на дијагнозата
ден _____ месец _____ година _____

/ / / / /

13. Главни знаци на заболувањето:

- кардит 1

- полиартрит 2

- хореа минор 3

- промени по кожата 4

- комбинација на претходните 5

14. Полатони за претходно прележана стрепто-
кокна инфекција

- има 1

- нема 2

15. Прва атака и број на рецидиви:

а) прва атака

- да 1

- не 2

б) број на рецидиви _____

/ /

16. Профилактика на рецидивот на заболувањето:

- применета 1

- неприменета 2

17. Вид на лекувањето:

а) лекувањето:

- медикаментозно 1

- климатско 2

- медицинска рехабилитација 3

- оперативна 4

- комбинација со претходните 5

б) амбулантно-поликлинички

- амбулантно 1

- стационарно 2

18. Исход од лекувањето:

- излекуван 1

- подобрен 2

- неизлекуван 3

- умрел - обдукиран 4

- умрел - необдукиран 5

Дата

М.П.

Лекар

Забелешка: Се пријавуваат заболувањата со шифра од 390 до 392.9 од 393 до 399.9 по IX-та ревизија на Меѓународната класификација на болестите, повредите и причините за смрт

Образец МЗС - 09

ИНДИВИДУАЛЕН ИЗВЕШТАЈ ЗА ИНТОКСИКАЦИЈА (ТРУЕЊЕ)

10. Дијагноза

а) клиничка _____

Шифра

_____/_____/_____/_____/_____/

б) лабораториски наод:

- има 1
 - нема 2

11. Дата на првото утврдување на дијагнозата
ден _____ месец _____ година _____

_____/_____/_____/_____/_____/

12. Дата на пријавувањето на дијагнозата
ден _____ месец _____ година _____

_____/_____/_____/_____/_____/

13. Причина, односно вид на интоксикацијата
(суицид, акцидент, криминал и др) според
Е листата: _____

_____/_____/_____/_____/_____/

14. Рецидив:

- да 1
 - не 2
 - кој по ред _____

15. Последици од интоксикацијата:

- има 1
 - нема 2

16. Време на попреченоста на работа за време
на лекувањето (во денови) _____

_____/_____/_____/

17. Рехабилитација:

- медицинска 1
 - професионална 2
 - социјална 3
 - комбинирана 4

18. Вид на лекувањето:

а) - медикаментозно-антидотно 1
 - со сепарација 2
 - со користење на дијализмички средства 3
 - друго (наводи кое) _____ 4

б) - амбулантно-поликлинички 1
 - стационарно 2

19. Исход на лекувањето:

- излекуван 1
 - подобрен 2
 - неизлекуван 3
 - умрел-обдуширан 4
 - умрел - необдуширан 5

Дата

М.П.

Лекар

Забелешка:

Се пријавуваат труењата со шифра од 960.0 до 989.9 и шифра по
 Е листата од Е 850.0 до Е 869.9, Е 930 до Е 952.9, Е 962.0 до Е
 962.9, Е 972, Е 980 до Е 982.9, Е 997 по IX-та ревизија на Ме-
 тународната класификација на болестите, повредите и причините
 за смрт

Образец МЗС - 10

ИНДИВИДУАЛЕН ИЗВЕШТАЈ ЗА СООБРАЌАЈНА ТРАУМА

10. Дијагноза

а) клиничка _____

Шифра _____

/ / / / /

б) рендгенски наод:

- има 1
- нема 2

в) други наоди

- има 1
- нема 2

11. Времето на настанување на повредата:

Час _____ ден _____ месец _____ година _____

/ / / / / / / / / /

ден во седмицата _____

/ /

12. Сообраќајно средство кое предизвикало повреда
(вид на сообраќајно возило):

- моторно 1
- железничко 2
- воздушно 3
- водно 4
- друго сообраќајно средство 5

13. Фактори на ризикот:

- фактор-човек 1
- сообраќајно средство 2
- патишта 3
- метеоролошки услови 4
- комбинирано (се наведува кои) 5

14. Место на укажувањето на прва помош:

- на местото на настанот 1
- за време на транспортот 2
- во здравствена организација 3

15. Кој укажал прва помош:

- здравствен работник 1
- друго лице 2
- не е укажана прва помош 3

16. Дата и час на укажување на медицинска помош
на повредениот:

Час _____ ден _____ месец _____ година _____

/ / / / / / / / / /

17. Вид на лекување:

а)

- амбулантно-поликлинички 1
- стационарно 2

б)

- оперативно 1
- конзервативно 2

-2-

18. Медицинска рехабилитација:

- се применува 1
- не се применува 2

19. Траен инвалидитет:

- има 1
- нема 2

20. Исход на лекувањето:

- излекуван 1
- - подобрен 2
- неизлекуван 3
- умрел - обдуциран 4
- умрел - необдуциран 5

Дата

М.П.

Лекар

Забелешка: Се запишуваат повредите со шифра од 800.0 до 959.9 по IX-та ревизија на Меѓународната класификација на болестите, повредите и причините за смрт

Самоуправна интересна заедница за
здравствена заштита _____

Образец МЗС-11

Место _____

Општина _____

ИЗВЕШТАЈ

за потрошени парични средства за задолжителните
видови на здравствена заштита за _____ полугодие
од 19____ година

Ред. бр.	Вид задолжителен вид здравствена заштита	Исплатена сума во динари
	Вкупно потрошени парични средства за задолжителни видови здравствена заштита за:	
1.	Деца и младинци до 20 годишна возраст	
2.	Лица над 65 годишна возраст	
3.	Лица над 20 год. возраст кај кои е утврдено загубување на работна способност	
4.	Заразни заболувања што подлежат на задолжително пријавување	
5.	Душевни болни кои можат да го загрозат својот живот и животот на други лица или да оштетат материјални добра	
6.	Жените во врска со бременост, породување, мајчинство и планирање на семејството	
7.	Училишна младина и студентите до 26 односно 27 г. возраст	
8.	Малигните заболувања, шеќерната болест прогресивни невромускулни заболувања и хемофилијата	
9.	Бубрежни заболувања третирани со хронична дијализа	
10.	Алкохоличари и наркомани	
11.	Ревматска треска и нејзини компликации кај младината до 26 годишна возраст	
12.	Здравствено воспитување	
	Вкупно 1-12	

Извештајот го составил _____

Овластено лице _____

М.П. _____

Дата _____

Самоуправна интересна заедница за
здравствена заштита _____
Место _____
Општина _____

Образец МЗС-12

ИЗВЕШТАЈ

за потрошени парични средства за здравствена заштита на работниците и другите
работни луѓе и граѓани од СРМ кои се лекуваат во други социјалистички и автоном-
ни покраини и во странство за _____ полугодие од 19__ година

Назив на здрав- ствена заштита	Вкупно	Од тоа по социјалистички републики и автономни покраини и странство							
		СР Црна Гора	СР Хрват- ска	СР Босна и Херцеговина	СР Словен- ија	СР Ср- бија	СР Макед- олина	СР Албани- ја	Странство
Примарна									
Специјалистичко- консултативна									
Болничка									
Вкупно									

Извештајот го составил

М.П.

Овластено лице

Дата _____

Организација на здружен труд од областа
на здравството _____
Организациона единица _____
Општина _____

Образец МЗС-13

ИЗВЕШТАЈ

за инвестиционите вложувања во _____ полугодие од 19__ година
(во илјади динари)

Структура на вложувањата	Вкупно во илјади ди- нари	Вредноста на инвест. вложув. во текут. на годината	Пресмет. предност на инвест.	Пречек- рувањето на инвест. рициите	Извори на финансирање					Забелешка
					Сопст- вени средс- тва	Сред. од СРЗ на спрал. заштита	Други СРЗ- ови	Местен самод. фин.	Држав. фин.	
Градежни об- јекти										
Опрема										
Друго										
Вкупно										

Извештајот го составил

М.П.

Овластено лице

Дата _____

Организација на здружен труд од областа
на здравството _____
Организациона единица _____
Општина _____

Образец МЗС-14

ИЗВЕШТАЈ

за медицински апарати и инструменти чија набавна вредност
изнесува над 50.000,00 динари _____ полугодие од 19__ год.
(во илјади динари)

Ред. бр.	Назив на апаратот- инструментот	Година на набавка	Назив на фирмата што го произвела	Земја во која е произведен	Набавна вредност	Сегашна вредност	Забелешка
	Вкупно						

Извештајот го составил

М.П.

Овластено лице

Дата _____

313.

Уставниот суд на Македонија, врз основа на член 15 алинеја 1 и член 20 од Законот за основите на постапката пред Уставниот суд на Македонија и за правното дејство на неговите одлуки, на седницата одржана на 20 март 1985 година донесе

О Д Л У К А

1. СЕ УТВРДУВА дека член 4 од Одлуката број 08-4724/1 за измена и дополнување на Одлуката за ограничување на наносен материјал во водните токови на подрачјето на општина Титов Велес, донесена од Собранието на општина Титов Велес на 3 март 1982 година („Службен гласник на општина Титов Велес“ бр. 6/82), во времето на неговото важење не бил во согласност со членовите 98 и 150 од Законот за водите

2. Оваа одлука има правно дејство на одлука на Судот со која се укинува самоуправен општ акт.

3. СЕ УКИНУВА член 4 од Одлуката за ограничување на наносен материјал во водните токови на подрачјето на општина Титов Велес (пречистен текст) донесена од Собранието на општината Титов Велес на 14 март 1985 година.

4. Оваа одлука ќе се објави во „Службен весник на СРМ“ и во „Службен гласник на општината Титов Велес“.

5. Републичката управа за водостопанство во состав на Републичкиот комитет за земјоделство, шумарство и водостопанство, поведе постапка пред Уставниот суд на Македонија за оценување уставноста и законитоста на актот означен во точката 1 на оваа одлука. Според наводите во предлогот оспорената одлука означена во точката 1 од оваа одлука не е во согласност со Законот за водите затоа што висината на оредствата по основ на придонесот за вадење на песок, чакал, и камен ја утврдило собранието на општината, а не Републичката самоуправни интересна заедница за водостопанство

6. На седницата Судот утврди дека со означените Одлуки се регулираат прашања што се однесуваат особено на тоа кој дава одобрение за експлоатација на песок, чакал и камен, кога даденото одобрение престанува да важи, санкциите во случај на непридржувањето кон наведените одредби и друго

Понатаму Судот утврди дека во член 4 од оспорената Одлука е предвидено да се плаќа придонес за експлоатација на песок, чакал и камен, според изваденото количество

Исто така Судот утврди дека Собранието на општина Титов Велес на 14 март 1985 година донело пречистен текст на оспорената одлука, во која во член 4 е предвидено плаќање на придонес за експлоатација на песок, чакал и камен според извадената количина

Според член 98 од Законот за водите („Службен весник на СРМ“ бр. 6/81), за вадење на песок, чакал и камен од коритата и бреговите на природните водотеци и езера се плаќа придонес, висината на придонесот според член 150 од истиот Закон ја утврдува Републичката самоуправни интересна заедница за водостопанство, а согласно со утврдената висина дава Собранието на СР Македонија.

Со оглед на тоа што со оспорените одлуки општината, а не Републичката самоуправни интересна заедница за водостопанство ја утврдила висината на придонес за експлоатација на песок, чакал и камен, Судот утврди дека таа не е во согласност со означените законски одредби

Врз основа на изнесеното, Судот одлучи како во точката 1 и 2 на оваа одлука

У. бр. 223/84

20 март 1985 година

Скопје

Претседател
на Уставниот суд на Македонија,
д-р Владимир Митков, с р

314.

Уставниот суд на Македонија, врз основа на член 15 алинеја 2 и член 20 од Законот за основите на постапката пред Уставниот суд на Македонија и за правното дејство на неговите одлуки, на седницата одржана на 27 март 1985 година донесе

О Д Л У К А

1. СЕ УКИНУВА Правилникот за доделување заем од фондот за заедничка потрошувачка станбен фонд на работниците во Основната организација на здружениот труд „Амбулантно-поликлинички служби со диспанзерски дејности“ при Медицинскиот центар во Прилеп, донесен од работниците со референдум одржан на 25 декември 1980 година

2. Оваа одлука ќе се објави во „Службен весник на СРМ“ и во означената основна организација на здружениот труд и на начин предвиден за објавување на самоуправните општи акти.

3. Уставниот суд на Македонија, по повод поднесена претставка, поведе постапка за оценување уставноста и законитоста на актите означени во точката 1 на оваа одлука. Постапката е поведена затоа што пред Судот се постави прашањето за согласноста на оспорениот Правилник со член 42 став 1 од Законот за станбени односи („Службен весник на СРМ“ бр. 36/73 и 14/73), како и за неговата спротивност со член 463 став 1 од Законот за здружениот труд

4. На седницата Судот утврди дека во Правилникот за доделување заем од фондот за заедничка потрошувачка не се предвидени основи и мерила врз основа на кои би се утврдил редот на првенство за доделување заем

Согласно член 463 став 1 од Законот за здружениот труд и член 42 став 1 од Законот за станбени односи („Службен весник на СРМ“ бр. 36/73 и 14/75), работниците во основната организација на здружениот труд самостојно и непосредно ги утврдуваат основите и мерилата за распределба на средствата за заедничка потрошувачка

Со оглед на тоа што оспорениот правилник не содржи основи и мерила за утврдување редот на првенство за доделување заем од фондот за заедничка потрошувачка ниту, пак, одредба која упатува на друг акт, Судот утврди дека тој не е во согласност со член 42 став 1 од Законот за станбени односи и е во спротивност со член 463 став 1 од Законот за здружениот труд

Исто така Судот утврди дека во член 3 од Правилникот е предвидено работникот да може да користи заем од станбениот фонд за решавање на своето станбено прашање, доколку истото го решава на територијата на општина Прилеп, каде што се наоѓа основната организација на здружениот труд.

Согласно член 21 од Уставот на СР Македонија и член 116 став 1 од Законот за здружениот труд, работниците во основната организација го распредуваат делот од чистиот доход за лични доходи и заедничка потрошувачка, сразмерно со придонесот кој го даде во остварувањето на доходот на основната организација. Средства за заедничка потрошувачка, што се издвојуваат од чистиот доход на основната организација, согласно член 117 став 1 од Законот за здружениот труд, се внесуваат во фондот за заедничка потрошувачка во кој работниците, согласно став 3 на истиот член, ги здружуваат средствата за заедничка потрошувачка што го издвојуваат од својот личен доход

Од изнесените уставни и законски одредби произлегува дека работниците учествуваат во создавањето на средствата за заедничка потрошувачка, издвојувајќи дел од доходот на основната организација и дел од својот личен доход, така што сите работници, согласно утврдените основи и мерила, имаат право да учествуваат во создавањето и распределбата на средствата за лични доходи и заедничка потрошувачка

Со оглед на тоа, Судот смета дека определувањето на условите за одобрување станбени кредити како дел од средствата за заедничка потрошувачка

е самоуправни право на работниците и дека во остварувањето на тоа право тие се ограничени со тоа што не можат да утврдуваат услови кои не се во согласност со Уставот и законот.

Во конкретниот случај со тоа што оспорениот член од Правилникот предвидува станбен кредит да добиваат само оние работници кои живеат на подрачјето на општина Прилеп, каде што се наоѓа Основната организација на здружениот труд, Судот утврди дека тој не е во согласност со член 21 од Уставот на СР Македонија и е во спротивност со член 116 став 1 и 117 став 1 од Законот за здружениот труд. Ова од причина што со условите станбените кредити да се користат за решавање на станбеното прашање на подрачјето на општината, всушност се исклучуваат од распределбата оние работници кои тоа станбено прашање го решаваат надвор од подрачјето на општината, иако просторно се во можност непречено да доаѓаат на работа со што се создава несправност меѓу работниците.

Врз основа на изнесеното, Судот одлучи како во точката 1 на оваа одлука.

У. бр. 238/84
27 март 1985 година
Скопје

Претседател
на Уставниот суд на Македонија,
д-р Владимир Митков, с р

315.

Уставниот суд на Македонија, врз основа на член 20 од Законот за основите на постапката пред Уставниот суд на Македонија и за правното дејство на неговите одлуки, на седницата одржана на 10 април 1985 година донесе

О Д Л У К А

1. СЕ УКИНУВА Одлуката бр 01-222/1 за воведување на надоместок (такса) за пошумување на голините на подрачјето на општина Кочани, донесена од Собранието на општината Кочани на 31 март 1983 година

2. Оваа одлука ќе се објави во „Службен весник на СРМ“ и во „Службен гласник на Собранието на општината Кочани“.

3. Републичкиот пазаришен инспекторат поведе постапка пред Уставниот суд на Македонија за оценување уставноста и законитоста на актот означен во точката 1 на оваа одлука. Според наводите во предлогот за поведување на постапката оспорената Одлука ја донел Извршниот совет на Собранието на општина Кочани и со неа е воведен надоместок (такса) за пошумување на голините, со кој надоместок се зголемува цената на отревното дрво, што не е во согласност со Законот за системот на цените и за општествена контрола на цените на производите и услугите („Службен весник на СРМ“ бр 33/80), кој беше во сила во времето на донесувањето на одлуката.

4. На седницата Судот утврди дека оспорената Одлука ја донело Собранието на општина Кочани, а не Извршниот совет. Исто така, Судот утврди дека во конкретниот случај се работи за такса која ја плаќаат сите физички и правни лица кои користат дрвна маса и тоа по 100,00 динари по метар кубен. Наплатата на предвидената такса ја врши Основната организација на здружениот труд Шумско стопанство „Осогово“ во Кочани во корист на Основната самоуправни интересна заедница за управување и користење на пасишта и утрините — фонд за пошумување во Кочани

Според член 86 од Уставот на СР Македонија, системот, изворите и видовите даноци, такси и други давачки се утврдуваат со закон. Општините и Републиката, пак, самостојно ја утврдуваат висината на даноците, таксите и другите давачки, што според законот се нивни приходи и располагаат со нив. Со

оглед на тоа што со закон не е утврдена такса за пошумување, таква такса во смисла на член 86 од Уставот на СР Македонија, не е овластена да утврдува општина со своја одлука. Поради тоа, Судот утврди дека оспорената одлука не е во согласност со наведената уставна одредба и одлучи како во точката 1 на оваа одлука

У. бр. 265/84
10 април 1985 година
Скопје

Претседател
на Уставниот суд на Македонија,
д-р Владимир Митков, с р

316.

Уставниот суд на Македонија, врз основа на член 20 од Законот за основите на постапката пред Уставниот суд на Македонија и за правното дејство на неговите одлуки, на седницата одржана на 23 април 1985 година донесе

О Д Л У К А

1. СЕ УКИНУВА член 8 од Правилникот за конкретна распределба на станови на работници со ниски лични доходи, донесен од работниците во Основната организација на здружениот труд „Техничка контрола“ во состав на Рудници и железарница „Скопје“ во Скопје, со референдум одржан на 21 ноември 1980 година.

2. Оваа одлука ќе се објави во „Службен весник на СРМ“ и во означената Основна организација на начин предвиден за објавување на самоуправните општи акти

3. Уставниот суд на Македонија, со решение У. бр. 11/85 од 20 февруари 1985 година, поведе постапка за оценување уставноста и законитоста на член 8 од Правилникот означен во точка 1 од оваа одлука. Постапката е поведена затоа што основано се постави прашањето за согласност на оспорениот член од Правилникот со член 42 од Законот за станбени односи, како и за неговата спротивност со член 463 од Законот за здружениот труд.

4. Судот на седницата утврди дека во оспорениот член 8 од означениот Правилник е предвидено при утврдувањето редот на првенството за добивање на стан, комисијата да може да му определи на кандидатот до 10 поени по претходно прибавено мислење од синдикалната организација, ако тој се истакнува и дава поголем придонес во работата и за општиот успех на организацијата, како и за развивање на самоуправувањето на меѓусебните односи со другите работници во организацијата. Притоа, во оспорениот Правилник не се утврдени објективизирани основи и мерила за оценка на придонесот во работата и резултатите од трудот на секој работник и не се повикува на друг самоуправен општ акт во кој се предвидени основи и мерила за оценка на резултатите од трудот, туку според оспорениот член, мислење за придонесот во работата на секој работник дава синдикалната организација

Согласно член 42 од Законот за станбени односи и член 463 од Законот за здружениот труд, работниците се должни со референдум да утврдат објективизирани основи и мерила за распределба на станови

Имајќи ги предвид означените законски одредби Судот утврди дека без определени основи и мерила за оценка на придонесот на трудот не може да се даде објективна оценка за резултатите од трудот на секој работник, односно дека член 8 од оспорениот правилник не е во согласност со член 42 од

Законот за станбени односи и е во спротивност со член 463 од Законот за здружениот труд. Исто така, Судот утврди дека развивањето на самоуправувањето и односот кон другите работници не може да се предвидат како основи за доделување на стан и да се вреднуваат со одреден број на бодови.

Со оглед на изнесеното Судот одлучи како во точката 1 на оваа одлука

У. бр. 11/85
23 април 1985 година
Скопје

Претседател
на Уставниот суд на Македонија,
д-р Владимир Митков, с р

317.

Уставниот суд на Македонија, врз основа на член 20 од Законот за основите на постапката пред Уставниот суд на Македонија и за правното дејство на неговите одлуки, на седницата одржана на 23 април 1985 година донесе

О Д Л У К А

1. СЕ УКИНУВААТ точките 25, 26, 27, 28, 29 и 30 од основот „Ав/“ (потребно стручно знаење и искуство) од Табеларниот преглед составен дел на Правилникот за основите и мерилата за стекнување на доходот и за распределба на средствата за лични доходи и за заедничка потрошувачка во Работната заедница на Органот на управата при Собранието на општината Свети Николе, донесен со референдум на 3 мај 1984 година

2. Оваа одлука ќе се објави во „Службен весник на СРМ“ и во Органот на управата при Собранието на општината Свети Николе, на начин определен за објавување на самоуправниите општи акти.

3. Уставниот суд на Македонија, со решение У. бр. 35/85 од 20 февруари 1985 година, поведе постапка за оценување уставноста и законитоста на оспорените точки од Правилникот означен во точката 1 од оваа одлука.

Постапката е поведена затоа што основано се постави прашањето за согласноста на оспорените точки со уставното начело на распределба според трудот

4. Судот на седницата утврди дека во Правилникот за внатрешна организација и систематизација на Органот на управата при Собранието на општина Свети Николе е предвидено за извршување на работите и работните задачи на матичар во месната канцеларија работниците да имаат средно образование — гимназија или више образование — виша управна школа или прв степен на правен факултет. Понатаму, Судот утврди дека се предвидени шест извршители на овие работи и работни задачи, а според општоот и пописот на работите и работните задачи сите матичари вршат исти работи и работни задачи.

Разгледувајќи го Правилникот за основите и мерилата за стекнување и распоредување на доходот и распределба на средствата за лични доходи и за заедничка потрошувачка, Судот утврди дека работите и работните задачи на матичарите се распоредени во иста група на сложеност, самостојност, интензитет на напорите и условите за работа, кои се предвидени како основи за распределба на средствата за лични доходи. Меѓутоа, во табеларниот преглед за вреднување на работите и работните задачи, по подосновот потребно знаење и искуство утврден е различен број на бодови за матичарите во зависност од стручната подготовка што ја има секој работник.

5. Согласно уставното начело на распределба според трудот утврдено во член 22 од Уставот на СР Македонија и член 126 од Законот за здружениот труд, личниот доход на работникот се утврдува според резултатите од неговиот труд и според неговиот личен придонес што го дал во зголемувањето на доходот на основната организација.

Според мислењето на Судот согласно означеното Уставно начело, кога за вршење на одредени работи и работни задачи се предвидени два степени на стручна подготовка, вреднувањето на тие работи треба да се врши според нивната сложеност, а не според стручната подготовка што ја има конкретниот работник. Ова затоа што кога со самоуправниот општ акт алтернативно се утврдени два степени на стручна подготовка, тоа значи дека сложеноста на тие работи и работни задачи е таква што може со успех да ја врши секој од работниците што има еден од утврдените степени на стручна подготовка

Со оглед на тоа што во конкретниот случај матичарите вршат исти работи и работни задачи кои според означените акти се со иста сложеност и самостојност а се предвидени различен број на бодови по подосновот потребно знаење и искуство, Судот утврди дека табеларниот преглед, во делот во кој се определени бодови по означениот подоснов за работите и работните задачи на матичарите, не е во согласност со уставното начело на распределба според трудот

Со оглед на означеното Судот одлучи како во точка 1 од оваа одлука

У. бр. 35/85
23 април 1985 година
Скопје

Претседател
на Уставниот суд на Македонија,
д-р Владимир Митков, с р.

318.

Уставниот суд на Македонија, врз основа на член 20 од Законот за основите на постапката пред Уставниот суд на Македонија и за правното дејство на неговите одлуки, на седницата одржана на 3 април 1985 година донесе

РЕШЕНИЕ

1. Во одлуката У. бр. 179/84, на Уставниот суд на Македонија, објавена во „Службен весник на СРМ“ бр. 38/84 од 17 декември 1984 година, се врши исправка така што во точката 1 ред 6 наместо 1982 треба да стои 1983 година.

2. Оваа исправка ќе се објави во „Службен весник на СРМ“ и во Основната организација на здружениот труд Завод за примарна и здравствена заштита „Кисела Вода“ во состав на Здравствен дом во Скопје, на начин предвиден за објавување на самоуправниите општи акти.

У. бр. 179/84
3 април 1985 година
Скопје

Претседател
на Уставниот суд на Македонија,
д-р Владимир Митков, с р.

ОПШТИ АКТИ НА САМОУПРАВНИТЕ ИНТЕРЕСНИ ЗАЕДНИЦИ

ЗАЕДНИЦА НА КУЛТУРАТА НА ОПШТИНАТА
ЦЕНТАР

211.

Врз основа на член 67 и 132 од Статутот на СИЗ на културата на општината Центар, Собранието на Самоуправната интересна заедница на културата на општината Центар, на XVIII-та седница, одржана на 12 јуни 1985 година, на предлог на Извршниот одбор, донесе

О Д Л У К А

ЗА ИЗМЕНИ И ДОПОЛНУВАЊА НА ОДЛУКАТА ЗА ЗДРУЖУВАЊЕ СРЕДСТВА ОД ДОХОДОТ И ОД ЛИЧНИТЕ ДОХОДИ НА РАБОТНИЦИТЕ ЗА ОСТВАРУВАЊЕ И РАЗВОЈ НА КУЛТУРАТА И УМЕТНОСТА НА ПОДРАЧЈЕТО НА ОПШТИНАТА И ЗА ЗДРУЖУВАЊЕ СРЕДСТВА ВО ЗСИЗ НА КУЛТУРАТА НА ГРАД СКОПЈЕ ЗА 1985 ГОДИНА

Член 1

Со оваа одлука се врши измена и дополнувања на Одлуката за здружување средства од доходот и личните доходи на работниците за остварувањето и развој на културата и уметноста на подрачјето на општината Центар и за здружување на средства во ЗСИЗ на културата на град Скопје за 1985 година

Член 2

Во член 2, алинеја 1 се менува приходот од доходот за ОЗТ од 0,80% на 1,00% и членот гласи „Приходите на СИЗ на културата на општината Центар ќе се остваруваат од следните извори

- од доходот на ОЗТ 1,00%,
- од личен доход од работен однос 1,05%,
- од личен доход од земјоделска дејност 0,35%,
- од личен доход од самостојно вршење стопанска и нестопанска дејност 0,35%

Вкупниот износ на средствата што СИЗ на културата на општината Центар ќе ги оствари со применувањето на придонесите од претходниот став ќе изнесуваат 498 9840 000 динари“

Член 3

Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на СРМ“, односно „Службен гласник на град Скопје“, а ќе се применува од 1 јуни 1985 година.

Бр 03-29

12 јуни 1985 година

Скопје

Претседател,

Милица Стошиќ, с. р

ЗАЕДНИЦА НА КУЛТУРАТА НА ОПШТИНАТА
КИСЕЛА ВОДА

212.

Врз основа на член 67 и 132 од Статутот на СИЗ на културата на општината Кисела Вода, Собранието на СИЗ на културата на општината Кисела Вода, на XVIII-та седница, одржана на 11 јуни 1985 година, на предлог на Извршниот одбор, донесе

О Д Л У К А

ЗА ИЗМЕНИ И ДОПОЛНУВАЊА НА ОДЛУКАТА ЗА ЗДРУЖУВАЊЕ СРЕДСТВА ОД ДОХОДОТ И ОД ЛИЧНИТЕ ДОХОДИ НА РАБОТНИЦИТЕ ЗА ОСТВАРУВАЊЕ И РАЗВОЈ НА КУЛТУРАТА И УМЕТНОСТА НА ПОДРАЧЈЕТО НА ОПШТИНАТА И ЗА ЗДРУЖУВАЊЕ СРЕДСТВА ВО ЗСИЗ НА КУЛТУРАТА НА ГРАД СКОПЈЕ ЗА 1985 ГОДИНА

Член 1

Со оваа одлука се врши измена и дополнувања на Одлуката за здружување средства од доходот и личните доходи на работниците за остварувањето и

развој на културата и уметноста на подрачјето на општината Кисела Вода и за здружување на средства во ЗСИЗ на културата на град Скопје за 1985 година

Член 2

Во член 2, алинеја 1 се менува приходот од доходот за ОЗТ од 0,80% на 1,00% и членот гласи „Приходите на СИЗ на културата на општината Кисела Вода ќе се остваруваат од следните извори.

- од доходот на ОЗТ 1,00%,
- од личен доход од работен однос 1,05%,
- од личен доход од земјоделска дејност 0,35%,
- од личен доход од самостојно вршење стопанска и нестопанска дејност 2,50%

Вкупниот износ на средствата што СИЗ на културата на општината Кисела Вода ќе ги оствари со применувањето на придонесите од претходниот став ќе изнесуваат 194 270 000 динари“.

Член 3

Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на СРМ“, односно „Службен гласник на град Скопје“, а ќе се применува од 1 јуни 1985 година

Бр 03-27

11 јуни 1985 година

Скопје

Претседател,

Кирил Тодевски, с. р

ЗАЕДНИЦА НА КУЛТУРАТА НА ОПШТИНАТА
КАРПОШ

213.

Врз основа на член 67 и 132 од Статутот на СИЗ на културата на општината Карпош, Собранието на СИЗ на културата на општината Карпош, на XVIII-та седница, одржана на 10 јуни 1985 година, на предлог на Извршниот одбор, донесе

О Д Л У К А

ЗА ИЗМЕНИ И ДОПОЛНУВАЊА НА ОДЛУКАТА ЗА ЗДРУЖУВАЊЕ СРЕДСТВА ОД ДОХОДОТ И ОД ЛИЧНИТЕ ДОХОДИ НА РАБОТНИЦИТЕ ЗА ОСТВАРУВАЊЕ И РАЗВОЈ НА КУЛТУРАТА И УМЕТНОСТА НА ПОДРАЧЈЕТО НА ОПШТИНАТА И ЗА ЗДРУЖУВАЊЕ СРЕДСТВА ВО ЗСИЗ НА КУЛТУРАТА НА ГРАД СКОПЈЕ ЗА 1985 ГОДИНА

Член 1

Со оваа одлука се врши измена и дополнувања на Одлуката за здружување средства од доходот и личните доходи на работниците за остварување и развој на културата и уметноста на подрачјето на општината Карпош и за здружување на средства во ЗСИЗ на културата на град Скопје за 1985 година.

Член 2

Во член 2, алинеја 1 се менува приходот од доходот за ОЗТ од 0,80% на 1,00% и членот гласи „Приходите на СИЗ на културата на Општината Карпош ќе се остваруваат од следните извори

- од доходот на ОЗТ 1,00%,
- од личен доход од работен однос 1,05%,
- од личен доход од земјоделска дејност 0,35%,
- од личен доход од самостојно вршење стопанска и нестопанска дејност 2,50%.

Вкупниот износ на средствата што СИЗ на културата на Општината Карпош ќе ги оствари со применување на придонесите од претходниот став ќе изнесуваат 159 350 000 динари“

Член 3

Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на СРМ“ односно „Службен гласник на град Скопје“, а ќе се применува од 1 јуни 1985 година

Бр. 03-50

10 јуни 1985 година

Скопје

Претседател,

Вера Атанасова, с. р

ЗАЕДНИЦА НА КУЛТУРАТА НА ОПШТИНАТА ГАЗИ БАБА

214.

Врз основа на член 67 и 132 од Статутот на СИЗ на културата на општината Гази Баба, Собранието на СИЗ на културата на општината Гази Баба, на XVIII-та седница, одржана на 17 јуни 1985 година, на предлог на Извршниот одбор, донесе

О Д Л У К А

ЗА ИЗМЕНИ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА ЗДРУЖУВАЊЕ СРЕДСТВА ОД ДОХОДОТ И ОД ЛИЧНИТЕ ДОХОДИ НА РАБОТНИЦИТЕ ЗА ОСТВАРУВАЊЕ И РАЗВОЈ НА КУЛТУРАТА И УМЕТНОСТА НА ПОДРАЧЈЕТО НА ОПШТИНАТА И ЗДРУЖУВАЊЕ СРЕДСТВА ВО ЗСИЗ НА КУЛТУРАТА НА ГРАД СКОПЈЕ ЗА 1985 ГОДИНА

Член 1

Со оваа одлука се врши измена и дополнувања на Одлуката за здружување средства од доходот и од личните доходи на работниците на остварување и развој на културата и уметноста на подрачјето на општината Гази Баба и за здружување на средства во ЗСИЗ на културата на град Скопје за 1985 година.

Член 2

Во член 2, алинеја 1 се менува приходот од доходот на ОЗТ од 0,80% на 1,00% и членот гласи: „Приходите на СИЗ на културата на општината Гази Баба ќе се остваруваат од следните извори: — од доходот на ОЗТ 1,00%, — од личен доход од работен однос 1,05%, — од личен доход од земјоделска дејност 0,35%, — од личен доход од самостојно вршење стопанска и нестопанска дејност 2,50%“

Вкупниот износ на средствата што СИЗ на културата на општината Гази Баба ќе ги оствари со применување на придонесите од претходниот став ќе изнесуваат 244 800 000 динари“

Член 3

Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на СРМ“, односно „Службен гласник на град Скопје“, а ќе се применува од 1 јуни 1985 година

Бр 03-24

17 јуни 1985 година

Скопје

Претседател,

Бранко Цветков, с р

ЗАЕДНИЦА НА КУЛТУРАТА НА ОПШТИНАТА ЧАИР

215.

Врз основа на член 67 и 132 од Статутот на СИЗ на културата на општината Чаир, Собранието на СИЗ на културата на општината Чаир, на XVIII-та седница одржана на 11 јуни 1985 година, на предлог на Извршниот одбор, донесе

О Д Л У К А

ЗА ИЗМЕНИ И ДОПОЛНУВАЊА НА ОДЛУКАТА ЗА ЗДРУЖУВАЊЕ СРЕДСТВА ОД ДОХОДОТ И ОД ЛИЧНИТЕ ДОХОДИ НА РАБОТНИЦИТЕ ЗА ОСТВАРУВАЊЕ И РАЗВОЈ НА КУЛТУРАТА И УМЕТНОСТА НА ПОДРАЧЈЕТО НА ОПШТИНАТА И ЗА ЗДРУЖУВАЊЕ СРЕДСТВА ВО ЗСИЗ НА КУЛТУРАТА НА ГРАД СКОПЈЕ ЗА 1985 ГОДИНА

Член 1

Со оваа одлука се врши измена и дополнувања на Одлуката за здружување средства од доходот и личните доходи на работниците за остварување и развој на културата и уметноста на подрачјето на општината Чаир и за здружување на средства во ЗСИЗ на културата на град Скопје за 1985 година

Член 2

Во член 2, алинеја 1 се менува приходот од доходот на ОЗТ од 0,80% на 1,00% и членот гласи: „Приходите на СИЗ на културата на општината Чаир ќе се остваруваат од следните извори: — од доходот на ОЗТ 1,00%, — од личен доход од работен однос 1,05%, — од личен доход од земјоделска дејност 0,35%, — од личен доход од самостојно вршење стопанска и нестопанска дејност 0,35%“

Вкупниот износ на средствата што СИЗ на културата на општината Чаир ќе ги оствари со применување на придонесите од претходниот став ќе изнесуваат 47 528 000 динари“

Член 3

Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на СРМ“, односно „Службен гласник на град Скопје“, а ќе се применува од 1 јуни 1985 година

Бр 03-26

11 јуни 1985 година

Скопје

Претседател,

Миле Геговски, с р

Огласен дел

СУДСКИ ОГЛАСИ

ОПШТИНСКИ СУД ВО ТЕТОВО

Пред Општинскиот суд во Тетово се води постапка за докажување на смртта на лицето Елмаз Алиџи, порано од с. Иваје — СО Качаник, по предлог на предлагачот Нуредин Биби од Тетово

Се повикува лицето Елмаз Алиџи од с. Иваје — СО Качаник да се јави пред Општинскиот суд во Тетово во рок од 15 дена по објавувањето на огласот во „Службен весник на СРМ“ или, пак, во судот да се јави секој кој истиот го познава, во определениот рок

Доколку гореименуваниот не се јави пред судот ниту, пак, се јават други лица кои истиот го познавале, судот, по истекот на рокот, ќе ја докаже смртта на лицето Елмаз Алиџа, порано од с. Иваје — СО Качаник

Од Општинскиот суд во Тетово, Р. бр 257/85

Пред Општинскиот суд во Тетово се води постапка за долг по тужбата на тужителот Јанески Среќко од Тетово против тужениот Шемсија Беџети од Тетово, а сега со непозната адреса во странство Вредност на спорот 49 800,00 динари

Се повикува тужениот Шемсија Беџети во рок од 30 дена од денот на објавувањето на огласот да се јави пред судот, да достави адреса или да овласти полномошник кој ќе ги застапува неговите интереси во оваа постапка. Во спротивно судот, преку Центарот за социјални работи, по истекот на овој рок, ќе му постави привремен засталник

Од Општинскиот суд во Тетово, П бр 415/85

Пред Општинскиот суд во Тетово се води процесна постапка за сопственост по основ на одржувачка по тужбата на тужителот Гринчаровски Михо од Тетово ул „Гоце Делчев“ бр 54 против тужените Наумовска вд Гирко Даница од Тетово, ул „Гоце Делчев“ бр 31 и др

Се покануваат тужените Наумовски Стевче Тодор од Скопје, со непозната адреса, Гринчаровски Мило Петре, Гринчаровски Мило Пане, Александар Магда и Луиза, сите со непозната адреса во САД, да се јават во Општинскиот суд во Тетово во рок

од 30 дена по објавување на огласот во „Службен весник на СРМ“ или, пак, да одредат нивни полномошници. Во спротивно, по истекот на рокот од 30 дена, судот преку Центарот за социјална работа во Тетово ќе побара поставување на привремен старател кој ќе се грижи за нивните права и интереси до правосилното окончување на спорот.

Од Општинскиот суд во Тетово, П бр 787/85

Пред овој суд се води постапка за сопственост по тужбата на тужителите Рамадан Азизи, Џемаил Азизи, Љутви Азизи и Фахил Азизи, сите од Тетово, нас „Дреновец“, против тужените Сеадије Амети од Тетово, нас „Дреновец“ бб и др.

Се повикуваат тужените Димовска вд Томо Дара, Васиќ Боровоје и Димовски Јован во рок од 30 дена, сметано од денот на објавувањето на огласот, да се јават пред судот или да одредат нивен полномошник.

Во спротивно, доколку во одредениот рок не се јават пред судот или не одредат нивни полномошници, преку Центарот за социјални работи — Тетово ќе се бара поставување на привремен старател кој ќе се грижи за нивните права и интереси до окончувањето на постапката по овој предмет.

Од Општинскиот суд во Тетово, П бр 814/85

Пред овој суд се води постапка за физичка делба по предлог на предлагачката Бгоевска Ристова Славка од с Беловиште против противниците Стојковска Ристова Зора од с Беловиште и др.

Се покануваат противничките Стојковска Ристова Зора од с Беловиште, сега во Канада со непозната адреса, Спировска Ристова Доца од с Беловиште, сега на привремена работа во Детроит — САД и Здравковска Менка од с Беловиште, сега со непозната адреса во Детроит — САД да се јават во судот

во рок од 30 дена по објавувањето на огласот во „Службен весник на СРМ“ или, пак, во истиот рок да одредат нивни полномошници. Во спротивно, по истекот на рокот, судот преку Центарот за социјална работа ќе побара поставување на привремен старател.

Од Општинскиот суд во Тетово, П бр 120/85

Пред Општинскиот суд во Тетово се води спор за измена на одлука за издршка по тужбата на тужителката Рајовска Стојанка од Тетово, застапувана од законскиот застапник нејзината мајка Рајовска Вера, против тужениот Рајовски Стојан, од с Кучевиште, Скопско, сега со непозната адреса во СР Германија. Вредност на спорот 36 000,00 динари.

Се повикува тужениот Рајовски Стојан од с Кучевиште, Скопско, сега со непозната адреса во СР Германија, да се јави во Општинскиот суд Тетово во рок од 30 дена по објавувањето на огласот во „Службен весник на СРМ“ или, пак, да одреди овој полномошник кој ќе го застапува до правосилното окончување на постапката.

По истекот на рокот судот преку Центарот за социјална работа во Тетово ќе и постави привремен старател.

Од Општинскиот суд во Тетово, П бр 627/84

Пред Општинскиот суд во Тетово се води спор за утврдување на брак по тужбата на Османи Зекије од с Нераште против Османи Казим и др од с Нераште.

Се повикуваат тужените Абдул Хазари и Невзат Хазари, двајцата од с Нераште, а сега со непозната адреса во САД, да се јават во Општинскиот суд — Тетово или во истиот рок да одредат полномошник кој ќе ги застапува во постапката.

Доколку не се јават ниту одредат полномошник, преку Центарот за социјални работи во Тетово ќе им биде поставен привремен застапник кој ќе ги застапува до окончување на спорот.

Од Општинскиот суд во Тетово, П бр 672/85 (88)

Пред Општинскиот суд во Тетово се води отстапка за сопственост по тужбата на тужителката Стојческа Руса од Тетово, против тужената Симовска родена Савеска Павлина од Тетово, а сега со непозната адреса на живеење.

Бидејќи тужената Симовска Павлина е со непозната адреса, се повикува во рок од 30 дена по објавувањето на овој оглас да се јави во судот, да достави адреса или овласти полномошник кој ќе ја застапува во оваа постапка, а во спротивно по истекот на овој рок судот преку Центарот за социјални работи во Тетово ќе и постави привремен застапник.

Од Општинскиот суд во Тетово, П бр 975/85 (89)

ОПШТИНСКИ СУД ВО СТРУГА

Пред овој суд во тек е оставинската постапка на покојниот Плушкоски Митре Васи, порано од село Вевчани, кој починал на ден 28 IX 1982 година во село Вевчани.

Покрај другите учесници, како законски наследник се јавува и учесникот Александар Плушкоски, кој живее во Белград, ул „Игманска“ бр 5-AM, Мокри Луг.

Се повикува Александар Плушкоски во судот за да изјави: дали бара законски дел од оставината на покојниот татко, да прецизира што претставува оставина на покојниот татко; дали истиот оставил некаков писмен документ.

Истиот ќе треба да се изјасни во однос на договорот за доживотна издршка и изјава за распределба на имотот за време на живот, која беше потпишана од покојниот татко и која му беше предочена, и да утврди кој имот е опфатен во тие документи и кој имот останува за поделба.

Од Општинскиот суд во Струга, О бр 54/85

РЕГИСТАР НА ОРГАНИЗАЦИИТЕ НА ЗДРУЖЕН ТРУД

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Фи бр. 177 од 12. II 1985 година, на регистарска влошка бр 3-1548-0-0-0 ја запиша во судскиот регистар промената на лицето овластено за застапување на Општинската самоуправни интересна заедница за општествена заштита на децата, со Ц О — Валаново, ул. „Никола Карев“ бб, со следните податоци: Се брише досегашниот застапник Александар Иванов, секретар, а се запишува за нов застапник Александар Илиев, секретар без ограничување.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи бр 117/85 (46)

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Фи бр. 157 од 4 II 1985 година, на регистарска влошка бр 1,198-0-0-0 ја запиша во судскиот регистар промената на лицето овластено за застапување на Работната организација Народен театар — Куманово, ул „Кирил и Методиј“ бб, со следните податоци. Се брише досегашниот застапник Спасовски Томислав, директор, без ограничување, а се запишува новиот застапник Гојковиќ Љубица, в.д. директор, без ограничување.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи бр 157/85 (47)

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Фи бр 89 од 18 I 1985 година, ја запиша во судскиот регистар промената на лицето овластено за застапување на ДОЗТ „Љубан“ — Кавадарци, Ц О, „Народна младина“ бр 1, Кавадарци, со следните податоци. Се брише досегашниот застапник Монева Ристо, в.д. директор, а се запишува како нов застапник Лазароски Алимпије, директор, со неограничени овластувања.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи бр 89/85 (48)

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Фи. бр. 84 од 15. I. 1985 година, на регистарска влошка бр. 1-1580-8-0-0 ја запиша во судскиот регистар промената на лицето овластено за застапување на Работната организација за основно образование и воспитание „11 Септември“ Н Сол О со ООЗТ — Кичево, ООЗТ Централно основно училиште „Мирче Ацев“, с Лисичани, со следните податоци: Се брише досегашниот застапник Цветаноски Димитрија, директор, а како нов застапник се запишува Митановска Ружица, директор, без ограничување.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи бр 84/85 (49)

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Фи. бр. 122 од 25. I. 1985 година, на регистарска влошка бр. 1-184-0-0-0, ја запиша во судскиот регистар промената на лицето овластено за застапување на Централното основно училиште „Страшо Пинџур“ — Неготино, ул. „Партизанска“ бр. 146, со следните податоци: Се брише досегашниот застапник Илија Апостоловски в.д. директор, а се запишува новиот застапник Јосифовска Василка, директор, без ограничување.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. бр 122/85 (50)

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Фи. бр. 1256/84 од 23. I. 1985 година, на регистарска влошка бр. 4-1954-0-0-0, ја запиша во судскиот регистар работната заедница под назив Автомото друштво „Водно“ — Скопје, Работна заедница за обука на возачи Н. Сол. О. — Скопје, ул. „Партизански одреди“ бб.

Основни дејности: 120190 — стекнување на посебно знаење за управување со моторни возила.

Работната заедница во правниот промет со трети лица истапува во име и за сметка на Авто-мото друштвото „Водно“ — Скопје.

Авто-мото друштвото „Водно“ — Скопје одговара неограничено солидарно за обврските во правниот промет со трети лица што ги презела Работната заедница со сите свои средства со кои располага.

Лице овластено за застапување е Стојановски Борис, раководител, без ограничување.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи бр 1256/84 (51)

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Фи. бр. 1255/84 од 21. I. 1985 година, на регистарска влошка бр. 4-1948-0-0-0, ја запиша во судскиот регистар работната заедница под назив Градска заедница на авто-мото друштвото — Скопје, Работна заедница за обука на возачи, Н Сол О — Скопје, ул. „Иво Р. Јула“ бр 51.

Работната заедница ќе ја застапува Ристо Јовановски, раководител, без ограничување.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи бр 1255/84 (52)

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Фи. бр. 83 од 22. I. 1985 година, на регистарска влошка бр. 2-1581-0-0-0, ја запиша во судскиот регистар промената на лицето овластено за застапување на Монтажно-инсталатерската задруга „Пламен“ — Скопје, ул. „Вельо Влаховиќ“ бр 19, со следните податоци: Се брише досегашниот застапник Ристовски Ристо, в.д. директор, без ограничување, а се запишува новиот застапник Стефковски Љупчо, директор, без ограничување.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи бр 83/85 (53)

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Фи бр 121 од 28. I. 1985 година, на регистарска влошка бр. 2-1218-0-0-0 ја запиша во судскиот регистар промената на лицето овластено за застапување на Молеро-фарбарската задруга „Слобода“ с Петровец, Скопје, со следните податоци: Се брише досе-

гашниот застапник Николовски Трпе, директор, без ограничување, а се запишува новиот застапник Тасевски Љубомир, в.д. директор, без ограничување.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи бр 121/85 (54)

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Фи. бр. 45 од 15. I. 1985 година, на регистарска влошка бр. 1-1188-1-0-0 ја запиша во судскиот регистар промената на лицето овластено за застапување на Универзитет „Кирил и Методиј“, Универзитетски центар за математичко-технички науки, О Сол. О, Скопје, ООЗТ Архитектонски факултет — Скопје, ул. „Партизански одреди“ бб, со следните податоци: Се брише досегашниот застапник проф. Андреј Токарев, декан, а се запишува новиот застапник проф. Александар Николски, декан, без ограничување.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. бр 45/85 (55)

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Фи. бр. 32 од 10. I. 1985 година, на регистарска влошка бр. 1-1174-2-0-0, ја запиша во судскиот регистар промената на лицето овластено за застапување на СОЗТ — Универзитетски центар за општествени науки — Скопје, Факултет за економски науки, Н. Сол. О. со ООЗТ — Скопје, ООЗТ Економски институт „Скопје“ — Скопје, ул. „Људелхиска“ бб, со следните податоци: Се брише досегашниот застапник Бранко Зеленков, директор, а се запишува за нов застапник д-р Александар Ј. Петроски, директор, без ограничување.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. бр. 32/85. (56)

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Фи. бр. 113 од 24. I. 1985 година, на регистарска влошка бр. 2-1205-0-0-0, ја запиша во судскиот регистар промената на лицето овластено за застапување на Градежно-занаетчиската задруга „Скопје“ градба, Ц. О — Скопје, ул. „Никола Вашичаров“ бр. 41, со следните податоци: Се брише досегашниот застапник Буровиќ Амир, в.д. директор со неограничено овластување, а се запишува како нов застапник Наумовски Васил, в.д. директор, со неограничено овластување.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи бр 113/85 (57)

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Фи бр 110 од 24. I. 1985 година, на регистарска влошка бр. 1-962-0-0-0, ја запиша во судскиот регистар промената на лицето овластено за застапување на Центарот за социјални работи „Валандово“, Ц. О. — Валандово, ул. „Никола Карев“ бб, со следните податоци: Се брише досегашниот застапник Александар Иванов, директор, без ограничување, а се запишува новиот застапник Васка Калинска, в.д. директор, без ограничување.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи бр 110/85 (58)

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Фи. бр. 108 од 24. I. 1985 година, на регистарска влошка бр. 2-1708-0-0-0, ја запиша во судскиот регистар промената на лицето овластено за застапување на Земјоделската задруга „Китка“, Р. О. — с Батинци, Скопје, со следните податоци: Досегашниот застапник, вршител на должноста директор, Цаневски Трајко, е именуван за директор, без ограничување.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. бр 108/85. (59)

Окружниот стопански суд во Скопје, со решение-
то Фи. бр. 49 од 15 I 1985 година, на регистарска
вложка бр. 1-1220-0-0-0, го запиша во судскиот ре-
гистар проширувањето на дејноста на Комуналната
работна организација за гробишта и споменици „Бу-
тел“ со Ц О — Скопје, Бутел бб со следните по-
датоци

Проширување на дејноста

— 100390 — гробишта и служби за закоп,

Проширување на споредни дејности

— 012001 — обработка на мермер и изработка
на споменици,

— 070132 — трговија на мачо со погребна оп-
рема

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи бр
49/85. (60)

Окружниот стопански суд во Скопје со решение-
то Фи. бр. 1051/84 од 14. I. 1985 година, на регистар-
ска вложка бр. 1-1166-1 0-0, ја запиша во судскиот
регистар аднотацијата за здружување на РО Факул-
тет за филозофско-историски науки со О Сол О —
Скопје, ООЗТ Филозофски факултет, О Сол О —
Скопје, булевар „Крсте Мисирков“ бб, со следните
податоци: Се запишува аднотацијата за здружување
на Работната организација на здружен труд Виша
школа за социјални работници, Ц. О — Скопје, во
оостав на ООЗТ Филозофски факултет, О Сол О
— Скопје која се наоѓа во составот на Работната
организација Факултет за филозофско-историски нау-
ки, О. Сол О — Скопје

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи бр
1051/84 (61)

Окружниот стопански суд во Скопје, со решение-
то Фи. бр. 82 од 17 I 1985 година, на регистарска
вложка бр. 1-440-0-0-0, ја запиша во судскиот ре-
гистар промената на лицето овластено за застапување на
Централното основно училиште „Марко Цепенков“,
станица Зелениково — Скопје, со следните податоци
Се брише досегашниот застапник Живко Радевски,
в д директор, а се запишува новиот застапник Јо-
ванка Тасевска, в д директор, без ограничување

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи бр
82/85 (62)

Окружниот стопански суд во Скопје, со реше-
нието Фи. бр. 1252 од 20 XII 1984 година, на регис-
тарска вложка бр. 2-1940-0-0-0, го запиша во суд-
скиот регистар основањето и конституирањето на Зем-
јоделската задруга „Мала Река“, Р О — с Отиш-
тино, Титоввелешко

Задругата е основана со самоуправната спогодба
за здружување на земјоделците од 18 X 1984 го-
дина.

Основачи на задругата се: Бишевац Лато Ајра-
дин од с Отиштино, Спојанов Трајко Ангел од с
Отиштино, Горѓиев Аце Тихомир од с Отиштино,
Хасани Селим Сафет од с Отиштино, Бишевац Лато
Ахмети од с Отиштино, Идризов Асим Муаџем од
с Јаболчиште, Митушев Ангел Аце од с Бањица,
Тодоровски Тодор Никола од с Чашка, Тодоров
Крсте Зоран од с Бањица, Андовски Трајко Лазо од
с Превалец, Андиловик Хасим Харун од с Отишти-
но, Бекиров Пашо Рустел од с Отиштино, Димовски
Димо Тоде од с Отиштино, Галиќ Омер Хакија од с
Отиштино, Кајгази Кајтаз Иљас од с Отиштино,
Ефтимова Тодор Илинка од с Отиштино и Адило-
вик Хасим Фата од с Отиштино

Основни дејности

— земјоделско производство,

— сточарско производство,

— давање услуги во земјоделството

Задругата во правниот промет со трети лица
истапува во свое име и за своја сметка

За обврските на задругата сторени во правниот
промет со трети лица одговара истата со сите свои
средства

За обврските на задругата емчат задругарите во
износ од 20.000,00 динари за секоја обврска

Лице овластено за застапување е Бишевац Лато
Ајрадин, в д директор, без ограничување

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи бр
1252/84 (63)

Окружниот стопански суд во Битола, со решение-
то Фи бр. 344 од 5. XII 1984 година, на регистарска
вложка бр. 87, ја запиша во судскиот регистар про-
мената на називот на Општинската самоуправна ин-
тересна заедница за здравствена заштита — Битола,
со следните податоци: Називот на Општинската са-
моуправна интересна заедница за здравство и здрав-
ствено осигурување — Битола во иднина ќе гласи:
Општинска самоуправна интересна заедница за здрав-
ствена заштита — Битола, со Ц О

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи бр
344/84 (64)

Окружниот стопански суд во Битола, со решение-
то Фи бр. 357 од 21 XII 1984 година, на регистар-
ска вложка бр. 85, ја запиша во судскиот регистар
промената на лицето овластено за застапување на
Работната организација за предучилишно воспитува-
ње „Естреја Мара“ — Битола, со ц о, со следните
податоци: Работната организација ќе ја застапува
Кебаковска Голубка — в д директор

И престанува овластувањето на Георгиевска Лил-
јана

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи бр
357/84 (65)

Окружниот стопански суд во Битола, со ре-
шението Фи бр. 362 од 28 XII 1984 година, на ре-
гистарска вложка бр. 540-12, ја запиша во судскиот
регистар промената на лицето овластено за застапу-
вање на ООЗТ РО за основно образование и воспи-
тание „11 Октомври“ — Битола, ООЗТ ЦОУ „Гоце
Делчев“ — Битола, со следните податоци: Лицето ов-
ластено за застапување на ООЗТ е Благоја Милади-
нов, индивидуален работодаден орган, со полно ов-
ластување

Му престанува овластувањето на Ивановски Ла-
зар

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи бр
362/84 (66)

Окружниот стопански суд во Битола, со решение-
то Фи бр. 350 од 7 XII 1984 година, на регистар-
ска вложка бр. 285, ја запиша во судскиот регистар
промената на лицето овластено за застапување на
РО Дом на културата „Илинден“ — Демир Хисар,
со ц о, со следните податоци: Име на лицето овлас-
тено за застапување на Домот на културата „Илин-
ден“ — Демир Хисар е Рутевски Борис, директор, со
полни овластувања

Му престанува овластувањето на Рутевски Борис

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи бр
350/84 (67)

Окружниот стопански суд во Битола, со решение-
то Фи бр. 348 од 6 XII 1984 година, на регистарска
вложка бр. 35, ја запиша во судскиот регистар про-
мената на лицето овластено за застапување на РО
Ветеринарна станица — Прилеп, со следните подато-
ци: Лице овластено за застапување на РО е Благој
Чаески, в д директор, со полни овластувања

Му престанува овластувањето на Благоја Ѓорѓи-
оски

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи бр
348/84 (68)

Окружниот стопански суд во Битола, со решени-
ето Фи. бр. 286 од 12 XI 1984 година, на регистарска
вложка бр. 682, го запиша во судскиот регистар кон-

ституирањето на РО со ООЗТ Дом на културата „Марко Цепенков“ — Прилеп

I. Конституирање на Работната организација Дом на културата „Марко Цепенков“ — Прилеп, со ООЗТ Култура — Прилеп и ООЗТ Угостителство — Прилеп

II. Бришење од судскиот регистар на досегашната работна организација Дом на културата „Марко Цепенков“ — Прилеп, без ООЗТ, поради конституирање во работна организација со ООЗТ, рег. вл. бр 615

Основни дејности

080121 — ресторани за услужување,

120331 — културно-образовни дејности (дом на култура).

Споредни дејности

080190 — други угостителски дејности (диско клуб),

120364 — прикажување на филмови

Во правниот промет има целосни овластувања

За обврските на работната организација има неограничено солидарна одговорност на ООЗТ во правниот промет со трети лица

Лице овластено за застапување е Илија Башески, в.д. индивидуален работодаден орган, со неограничени овластувања

Конституирање на ООЗТ Култура — Прилеп, во состав на РО Дом на културата „Марко Цепенков“ — Прилеп

Пренотацијата на Одлуката за организирање на ООЗТ е извршена со решението на овој суд, Фи бр 162 од 25. VI 1984 година

Основни дејности

120331 — културно-образовни дејности (дом на култура)

Споредни дејности

080190 — други угостителски услуги (диско клуб),

120364 — прикажување на филмови

ООЗТ Култура во правниот промет со трети лица настапува во свое име и за своја сметка — член 88 од Статутот

За своите обврски во правниот промет со трети лица одговара со сите свои средства — член 89 од Статутот

За обврските на оваа ООЗТ во правниот промет со трети лица е исклучена солидарната и супсидијарната одговорност помеѓу ООЗТ — член 17 од Самоуправната спогодба за здружување во работна организација

За обврските на работната организација оваа ООЗТ, заедно со другата ООЗТ, одговара неограничено солидарно — член 16 од Самоуправната спогодба за здружување во работна организација

За обврските на другата ООЗТ во состав на работната организација е исклучена солидарната и супсидијарната одговорност — член 17 од Самоуправната спогодба за здружување во работна организација

Лице овластено за застапување на ООЗТ е Михајло Михајловски, в.д. директор, со неограничени овластувања

Конституирање на ООЗТ Угостителство — Прилеп, во состав на РО Дом на културата „Марко Цепенков“ — Прилеп

Пренотацијата на Одлуката за организирање на ООЗТ е извршена со решението на овој суд, Фи бр 161 од 25. VI 1984 година

Основни дејности

080121 — ресторан со услужување

Во правниот промет со трети лица настапува во свое име и за овоја сметка — член 80 од Статутот

За обврските во правниот промет со трети лица одговара со сите свои средства — член 81 од Статутот

За обврските на оваа ООЗТ во правниот промет со трети лица е исклучена солидарната и супсидијарната одговорност помеѓу двете ООЗТ — член 17 од Самоуправната спогодба за здружување во работна организација

За обврските на работната организација оваа ООЗТ, заедно со другата ООЗТ, одговара неограни-

чено солидарно — член 16 од Самоуправната спогодба за здружување во работна организација

За обврските на другата ООЗТ во состав на работната организација е исклучена солидарната и супсидијарната одговорност — член 17 од Самоуправната спогодба за здружување во работна организација

Лице овластено за застапување е Никола Јанеки, в.д. индивидуален работодаден орган, со неограничени овластувања

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи бр 286/84 (69)

Окружниот стопански суд во Битола, со решение-то Фи бр. 95 од 6. XII. 1984 година, на регистарска влошка бр. 584, ја запиша во судскиот регистар промената на дејноста на РО Центар за информации — Спруга, со следните податоци: Се менува дејноста на работната организација Центар за информации — Спруга, со ц.о. и истата ќе гласи

Основни дејности

120350 — радио-станица;

120312 — собирање податоци, уредување и издавање весници, списанија, билтен и други публикации кои се издаваат заради информирање на јавноста.

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи бр 95/84 (70)

Окружниот стопански суд во Битола, со решение-то Фи. бр. 338 од 12. XII. 1984 година, на регистарска влошка бр. 194, ја запиша во судскиот регистар промената на фирмата на РО Основно училиште „Ашми Агуши“ — с. Радолишта, со следните податоци: Се менува фирмата на Централното основно училиште „Ашми Агуши“ с. Радолишта и истата ќе гласи: Работна организација — Основно училиште „Ашми Агуши“ — с. Радолишта, со ц.о., Спруга

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи. бр. 338/84 (71)

Окружниот стопански суд во Битола, со решение-то Фи бр. 352 од 11. XII 1984 година, на регистарска влошка бр. 371, ја запиша во судскиот регистар промената на фирмата на Работната организација — Основно училиште „Зини Хани“ — с. Велешта, со следните податоци: Се менува фирмата на Централното основно училиште „Зини Хани“ — с. Велешта и истата ќе гласи: Работна организација Основно училиште „Зини Хани“ — с. Велешта, со Ц.О., Спруга

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи бр 352/84 (72)

Окружниот стопански суд во Битола, со решение-то Фи бр 351 од 10. XII 1984 година, на регистарска влошка бр. 127, ја запиша во судскиот регистар промената на фирмата на РО Основно училиште „Единство“ — с. Делогожда со, ц.о., со следните податоци: Се менува фирмата на Централното основно училиште „Ашми Агуши“ — с. Делогожда и истата ќе гласи: Работна организација — Основно училиште „Единство“ — с. Делогожда, со Ц.О., Спруга

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи бр 351/84 (73)

Окружниот стопански суд во Битола, со решение-то Фи бр 329 од 26. XI 1984 година, на регистарска влошка бр. 125, ја запиша во судскиот регистар промената на фирмата на РО Основно училиште „Кирил и Методи“ — с. Луково — Струшко, со следните податоци: Се менува фирмата на Централното основно училиште „Кирил и Методи“ — с. Луково и истата ќе гласи: Работна организација Основно училиште „Кирил и Методи“ с. Луково, со ц.о., Спруга.

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи бр. 329/84 (74)

Окружниот стопански суд во Битола, со решение-то Фи. бр. 331 од 21. XI 1984 година, на регистарска влошка бр. 170, ја запиша во судскиот регистар про-

мената на фирмата на Работна организација Основно училиште „Гоце Делчев“ — с. Јабланица со следните податоци. Се менува фирмата на ЦОУ „Гоце Делчев“ — с. Јабланица и истата ќе гласи: Работна организација Основно училиште „Гоце Делчев“ — с. Јабланица, со ц о, Струга.

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи бр. 231/84. (75)

Окружниот стопански суд во Битола, со решението Фи. бр. 330 од 21. XI 1984 година, на регистарска влошка бр. 340, ја запиша во судскиот регистар промената на фирмата на ЦОУ „Единство“ — с. Окиси, со следните податоци. Се менува фирмата на ЦОУ „Единство“ — с. Окиси и истата ќе гласи: Работна организација Основно училиште „Единство“ — с. Окиси, со ц о, Струга.

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи бр. 330/84 (76)

Окружниот стопански суд во Битола, со решението Фи. бр. 7 од 7. I. 1985 година, на регистарска влошка бр. 106, ја запиша во судскиот регистар промената на лицето овластено за застапување на РО Завод за рехабилитација на деца со оштетен слух „Кочо Рацин“ — Битола, со следните податоци. Лице овластено за застапување на РО е Таневски Петар Киро, индивидуален работодавен орган, в д директор, со неограничени овластувања.

И престанува овластувањето на Нада Чезарова Николовска.

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи бр. 7/85 (78)

МАЛИ ОГЛАСИ

Се огласуваат за неважни следните загубени документи:

Воена книшка на име Беџет Азири, Скопје. (2861)

Штедна книшка бр. 08874 на име Миладин Симиќ, Скопје. (2862)

Лична карта бр. 111241 на име Емилија Толеска, Прилеп. (2863)

Работна книшка на име Аце Паскоски, Прилеп. (2864)

личковски, Куманово. (2865)

Свидетелство за IV одделение на име Цветановска Јагода, с. Градец. (2866)

Свидетелство за I година на име Нуредин Емиќи, Тетово. (2867)

Свидетелство за I година на име Лоиман Адил, Тетово. (2868)

Свидетелство за IV година на име Метије Синани, Тетово. (2869)

Лична карта на име Муамет Синани, Тетово. (2871)

Лична карта на име Нухи Пајазити, Тетово. (2872)

Сообраќајна дозвола од трактор и приколка на име Нухи Пајазити, Тетово. (2873)

Возачка дозвола на име Нухи Пајазити, Тетово. (2874)

Лична карта на име Васфи Јусуфи, Тетово. (2875)

Свидетелство за IV одделение на име Фаредин Лимани, Тетово. (2876)

Работна книшка на име Нури Јусуфи, Гостивар. (2877)

Диплома на име Биленфикрег Касими, Гостивар. (2878)

Работна книшка на име Бајрам Абаз, Гостивар. (2879)

Свидетелство за VIII одделение на име Гајур Османи, Гостивар. (2880)

Свидетелство на име Бранкица Михајловска, Гостивар. (2881)

Свидетелство од I до IV година и диплома на име Зиадин Ејуки, Гостивар. (2882)

Свидетелство за III одделение на име Фети Емиќи, Гостивар. (2883)

Воена книшка на име Ласте Макрешански, Куманово. (2884)

Свидетелство на име Снежана Младенова, Демир Капија. (2885)

Свидетелство за I и II клас на име Сефедин Тахири, Тетово. (2887)

Свидетелство од I до IV година и диплома на име Јусуф Исмани, Тетово. (2888)

Свидетелство за VIII одделение на име Нехат Репеши, Тетово. (2889)

Здравствена легитимација на име Габриела Кузмановска, Тетово. (2890)

Здравствена легитимација на име Кенан Дурмиши, Тетово. (2891)

Свидетелство за IV година на име Адем Ерхан, Гостивар. (2892)

Свидетелство за VIII одделение на име Мустафа Мустафи, Гостивар. (2893)

Диплома на име Азиз Амзи, Гостивар. (2894)

Свидетелство за I клас на име Зоран Трајчев, Штип. (2895)

Здравствена легитимација на име Ленче Апостолова, Штип. (2896)

Здравствена легитимација на име Благона Трајкоска, Прилеп. (2898)

Диплома на име Васка Спирова, Куманово. (2899)

Свидетелство за III одделение на име Темелко Димовски, Титов Велес. (2901)

Свидетелство за II година на име Челбова Надежда, Титов Велес. (2902)

Свидетелство за IV клас на име Патиќов Душан, Тетов Велес. (2903)

Диплома на име Каролина Ристовска, Титов Велес. (2904)

Свидетелство на име Зоран Ристовски, Тетово. (2905)

Свидетелство за II година на име Али Илјас, Тетово. (2906)

Лична карта на име Зоја Караџовска, Тетово. (2907)

Здравствена легитимација на име Хасмире Мемиши, Тетово. (2908)

Здравствена легитимација на име Ашин Мемиши, Тетово. (2909)

Свидетелство на име Нури Рамадани, Гостивар. (2910)

Работна книшка на име Сали Салиу, Гостивар. (2911)

Свидетелство за VIII одделение на име Зенку Насфи, Гостивар. (2912)

Свидетелство за I година на име Така Трпеска, Гостивар. (2913)

Свидетелство на име Благоја Атанасовски, Кочани. (2914)

Ученичка книшка на име Горан Игњатовски, Скопје. (2915)

Работна книшка на име Фоди Ибиши, Куманово. (2916)

Свидетелство од I до IV година и диплома на име Јулзиз Шабани, Куманово. (2917)

Свидетелство за VIII одделение на име Надица Величковска, Куманово. (2918)

Здравствена легитимација на име Никосава Илеш, Куманово. (2919)

Диплома на име Џемал Емиќи, Куманово. (2920)

Книшка на име Бранко Ивановски, Крива Паланка. (2921)

Свидетелство на име Хисо Беќири, Тетово. (2922)

Работна книшка на име Хозби Шаини, Тетово. (2923)

Здравствена легитимација на име Живко Андоновски, Тетово. (2924)

Свидетелство за VIII одделение на име Измит Бајрами, Гостивар. (2925)

Ученичка книшка на име Милутин Ачиќ, Гостивар. (2926)
 Свидетелство на име Ѓорѓиев Богалин, Делчево. (2927)
 Ученичка книшка на име Војчо Трендафилов, Кочани. (2928)
 Свидетелство за I, II, III и IV година на име Валентина Иљовска, Скопје. (2929)
 Воена книшка на име Миле Тасевски, Скопје. (2930)
 Ученичка книшка на име Ристо Чоланчески, Скопје. (2931)
 Воена книшка на име Аднан Река, Скопје. (2932)
 Воена книшка на име Рамадан Камбери, Скопје. (2933)
 Свидетелство за VIII одделение на име Цвектан Симоноски, Прилеп. (2934)
 Диплома на име Дојенчо Килевски, Куманово. (2935)
 Ученичка книшка на име Ибис Мемети, Тетово. (2936)
 Лична карта на име Ибис Мемети, Тетово. (2937)
 Здравствена легитимација на име Бектије Камбери, Тетово. (2938)
 Свидетелство на име Зулџуфли Јашари, Тетово. (2939)
 Свидетелство за VIII одделение на име Сеадин Етеми, Тетово. (2940)
 Земјоделска здравствена легитимација на име Рангиз Лазами, Тетово. (2941)
 Лична карта на име Назмије Таки, Тетово. (2942)
 Свидетелство од I до IV година и диплома на име Фекри Џабири, Гостивар. (2943)
 Работна книшка на име Лимонка Мијалкова, Штип. (2944)
 Работна книшка на име Симеон Симеонов, Кочани. (2945)
 Свидетелство за VIII одделение на име Божица Јорданова, Радовиш. (2946)
 Свидетелство за II и III година на име Благој Јованов, Радовиш. (2947)
 Работна книшка на име Ајредин Алија, Скопје. (2948)
 Воена книшка на име Сокол Сокол, Скопје. (2949)
 Диплома на име Весела Пројкоска, Прилеп. (2950)
 Свидетелство за I година на име Гоце Маркоски, Прилеп. (2951)
 Индекс на име Биљана Миланова, Прилеп. (2952)
 Свидетелство на име Борис Петрески, Прилеп. (2953)
 Работна книшка на име Цена Миленкоска, Охрид. (2955)
 Свидетелство за V клас на име Душан Питилов, Титов Велес. (2957)
 Свидетелство од I до III година на име Мухамед Селими, Тетово. (2958)
 Свидетелство за I година на име Афет Адеми, Тетово. (2959)
 Лична карта на име Муамет Зекири, Тетово. (2960)
 Лична карта на име Јумни Бајрами, Тетово. (2961)
 Свидетелство на име Хајрум Исени, Тетово. (2962)
 Свидетелство на име Илер Исеми, Тетово. (2963)
 Здравствена легитимација на име Весна Миленковиќ, Тетово. (2964)
 Диплома на име Драгица Смиљанова, Тетово. (2965)
 Работна книшка на име Вања Андриеска, Гостивар. (2966)
 Свидетелство за IV одделение на име Амди Рашидов, Штип. (2967)

Здравствена легитимација на име Дафинка Малева, Штип. (2968)
 Здравствена легитимација на име Туркан Мачева, Штип. (2970)
 Воена книшка на име Доне Треновски, Скопје. (2971)
 Работна книшка на име Душан Василевски, Скопје. (2972)
 Воена книшка на име Марјан Каптановски, Скопје. (2973)
 Свидетелство за VIII одделение на име Златко Ашевски, Прилеп. (2974)
 Свидетелство за VIII одделение на име Петкана Мисајлоска, Прилеп. (2975)
 Лична карта на име Тодор Богоевски, Прилеп. (2977)
 Свидетелство за I и III година на име Марјан Трајкоски, Прилеп. (2978)
 Индекс на име Панче Михајлов, Прилеп. (2979)
 Здравствена легитимација на име Гордица Крстевска, Прилеп. (2980)
 Свидетелство за IV одделение на име Ѓурѓа Атанасова, Куманово. (2981)
 Свидетелство за I клас на име Марин Николовски, Куманово. (2982)
 Здравствена легитимација на име Штрија Митевски, Куманово. (2983)
 Здравствена легитимација на име Убавка Митевска, Куманово. (2984)
 Здравствена легитимација на име Катерина Митевска, Куманово. (2985)
 Здравствена легитимација на име Колчо Митевски, Куманово. (2986)
 Свидетелство на име Лидија Неделковска, Кратово. (2987)
 Работна книшка на име Афродита Зејрула, Охрид. (2988)
 Свидетелство за VIII одделение на име Тони Гиковски, Титов Велес. (2989)
 Лична карта на име Исмаил Фезљиу, Тетово. (2990)
 Здравствена легитимација на име Асан Алигани, Тетово. (2991)
 Свидетелство за I и III година на име Ресфик Јашари, Тетово. (2992)
 Земјоделска здравствена легитимација на име Нерин Рустеми, Тетово. (2993)
 Здравствена легитимација на име Марија Димитрова, Штип. (2994)
 Свидетелство на име Јанка Бубевска, Берово. (2995)
 Книшка на име Ѓурѓа Јанева, Радовиш. (2996)
 Свидетелство за I година на име Соња Груеска, Прилеп. (2997)
 Работна книшка на име Виктор Зајкоски, Прилеп. (2998)
 Свидетелство за VIII одделение на име Богосав Војковски, Тетово. (2999)
 Свидетелство од I до IV година и диплома на име Сабахудин Ештрафи, Тетово. (3001)
 Свидетелство за I и II година на име Енвер Бафтијари, Тетово. (3002)
 Лична карта на име Рабије Сижани, Тетово. (3003)
 Диплома на име Радослав Филиповски, Тетово. (3004)
 Здравствена легитимација на име Басри Хасани, Тетово. (3005)
 Свидетелство за IV одделение на име Никола Милевски, Гостивар. (3006)
 Свидетелство за VIII одделение на име Стојан Ѓорѓиев, Кочани. (3007)
 Здравствена легитимација на име Љуба Атанасова, Витница. (3008)
 Свидетелство на име Ванчо Китанов, Витница. (3009)
 Работна книшка на име Благоја Колодоски, Прилеп. (3010)

СОДРЖИНА

Страна

310	Одлука за условите, начинот и критериумите за доделување станови и кредити за станбена изградба во лична сопственост на функционерите, раководните работници и на работниците во републичките органи и организации — — — — —	513
311	Одлука за висината на посебниот надоместок што се плаќа за друмските моторни возила — — — — —	515
312	Упатство за начинот на водење на евиденциите во областа на здравството —	516
313	Одлука на Уставниот суд на Македонија, У бр 223/84 од 20 март 1985 година —	533
314	Одлука на Уставниот суд на Македонија, У бр 238/84 од 27 март 1985 година —	533
315	Одлука на Уставниот суд на Македонија, У бр 265/84 од 10 април 1985 година —	534
316	Одлука на Уставниот суд на Македонија, У бр 11/85 од 23 април 1985 година —	534
317	Одлука на Уставниот суд на Македонија, У. бр. 35/85 од 23 април 1985 година —	535
318	Решение на Уставниот суд на Македонија, У бр 179/84 од 3 април 1985 година —	535

Општи акти на самоуправните интересни заедници

СКОПЈЕ

211	Одлука за измени и дополнувања на Одлуката за здружување средства од доходот и од личните доходи на работниците за остварување и развој на културата и уметноста на подрачјето на општината и за здружување средства во ЗСИЗ на културата на град Скопје за 1985 година —	536
212	Одлука за измени и дополнувања на Одлуката за здружување средства од доходот и од личните доходи на работниците за остварување и развој на културата и уметноста на подрачјето на општината и за здружување средства во ЗСИЗ на културата на град Скопје за 1985 година —	536
213	Одлука за измени и дополнувања на Одлукага за здружување средства од доходот и од личните доходи на работниците за остварување и развој на културата и уметноста на подрачјето на општината и за здружување средства во ЗСИЗ на културата на град Скопје за 1985 година —	536
214	Одлука за измени и дополнувања на Одлуката за здружување средства од доходот и од личните доходи на работниците за остварување и развој на културата и уметноста на подрачјето на општината и за здружување средства во ЗСИЗ на културата на град Скопје за 1985 година —	537
215	Одлука за измени и дополнувања на Одлуката за здружување средства од доходот и од личните доходи на работниците за остварување и развој на културата и уметноста на подрачјето на општината и за здружување средства во ЗСИЗ на културата на град Скопје за 1985 година —	537